



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

~~Сабата, 28 декември 1962~~

Скопје

Број 41

Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 64 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

194.

На основа член 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56 и 44/57) и член 37 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/62), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА ЗАВОДИТЕ ЗА ЦЕНИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I — Општи одредби

Член 1

Работите на контролата на цените и други работи предвидени со Законот за општествена контрола на цените ги вршат Републичкиот завод за цени и општинските заводи за цени.

Во општините во кои не се основани општински заводи за цени, работите на контрола на цените ги врши одделна служба во состав на органот на управата надлежен за работите на цените на народниот одбор на општината.

Член 2

Заводите односно службите за цени работите од претходниот член ги вршат на начинот одреден со Законот за општествена контрола на цените, прописите донесени на основа Законот, оваа уредба и други прописи.

II — Републички завод за цени

Член 3

Се основа Републички завод за цени како самостоен орган на управата.

Член 4

Републичкиот завод за цени ги врши особено следните работи:

1. го следи движењето на цените во производството и прометот на стоките, движењето на цените на услугите и движењето на трошоците на животот;

2. приготвува соодветни анализи за движењето на цените и влијанието на цените на производството, прометот на стоки и надворешно-трговската размена;

3. ја следи тековната конјуктура на пазарот на производите и услугите кои се опфатени со контрола на цените од страна на Заводот и дава информации за таа конјуктура;

4. ги контролира цените во производството и прометот на големо на производите и цените на

услугите од општо значење и од значење за поголемиот дел на територијата на Народна Република Македонија;

5. дава предлози и мислења на надлежните органи на Извршниот совет за преземање мерки од областа на цените;

6. соработува со стопанските организации, нивните здруженија и стопанските комори со цел за правилно спроведување политиката на цените;

7. врши и други работи во врска со следењето и контролата на цените кои ќе му ги стави во задача Секретаријатот за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет и Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет и Извршниот совет.

Републичкиот завод за цени посебно се грижи за унапредување на работата на општинските заводи и одделните служби за цени и им укажува стручна помош.

Член 5

Републичкиот завод за цени го следи движењето на цените на производите и услугите кај кои може да дојде до непредвидено или неоправдано покачување на цените поради дефицитарност на тие производи односно услуги или поради дејството на монополски фактори на пазарот, а кои производи се од значење за трошоците на производството или животниот стандард, како што се:

1. цените на основните сировини, полупроизводите и другите репродукциони материјали кои се од особено значење за висината на трошоците на работењето на стопанските организации;

2. цените на поважните индустриски производи за широка потрошувачка, кои во поголема мера влијаат на движењето на трошоците на животот и животниот стандард;

3. цените на основните артикли кои во структурата на потрошувачката на прехранбени артикли имаат позначително учество;

4. цените на услугите од општо значење и од значење за поголемиот дел на територијата на Републиката.

Член 6

Републичкиот завод за цени врши контрола на цените во производството на оние производи од член 5 и други поважни производи што ќе ги одреди Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет, а за кои Секретаријатот за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет не одредил да се врши контрола на цените.

Производите од претходниот став Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет ги одредува по споразумен предлог на Сојузниот завод за цени и Републичкиот завод за цени.

Член 7

Републичкиот завод за цени го следи движењето на цените на услугите чие ниво е утврдено со сојузни и републички прописи или кои ги утврдуваат вршителите на услугите во согласност со сојузните или републичките органи.

Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет, покрај услугите од претходниот став, може да одредува и други услуги од значење за поголемиот дел на територијата на Републиката кои ќе бидат опфатени со контрола на цените од страна на Републичкиот завод за цени.

Член 8

Републичкиот завод за цени врши контрола на цените во прометот на големо за производите за кои Секретаријатот за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет одредил да се врши контрола на цените во производството, како и за производите за кои тој Секретаријат одредил да се врши контрола на цените во прометот на големо, кога за тие производи не одредил контрола на цените во производството.

Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет одредува за кои други производи, освен за производите од член 6 и став 1 од овој член, Републичкиот завод за цени ќе врши контрола на цените во прометот на големо.

Член 9

Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет одредува Републичкиот завод за цени да врши контрола на цените во прометот на мало и за поедини прехранбени производи кои се од значење за животниот стандард на граѓаните и за стабилизација на цените на пазарот, чии цени не се ставени под контрола во производството или во прометот на големо.

Член 10

Републичкиот завод за цени ги врши и оние работи на контролата на цените од надлежност на Сојузниот завод за цени што ќе му ги стави во задача Секретаријатот за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет.

Член 11

Во вршењето на контролата на цени од својот делокруг, Републичкиот завод за цени ќе се придржува кон постапката одредена со Законот за општествена контрола на цените и прописите на Секретаријатот за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет и Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет.

Член 12

Републичкиот завод за цени во работите од својот делокруг соработува со Сојузниот завод за цени и заводите односно одделните служби за цени на народните одбори на општините, како и со Стопанската комора на НРМ, Републичкиот завод за

статистика, Републичкиот завод за стопанско планирање и други органи на управата и републичките совети.

Републичкиот завод за цени, споразумно со органите и организациите од претходниот став, може да ги утврди податоците кои взаемно ќе ги прибираат и обработуваат, поради обавувањето на работите на контрола на цените, следењето на движењето на цените и предлагањето мерки во областа на цените.

Извршниот совет или органот што тој ќе го овласти може да одреди кои податоци и материјали органите и организациите од став 1 на овој член се должни да ги прибираат и обработуваат за намената од претходниот став.

Член 13

Стопанските организации, нивните здруженија и стопанските комори должни се на Републичкиот завод за цени, по негово барање во врска со спроведување на контролата на цените, да му ги доставуваат податоците што ќе ги пропише Секретаријатот за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет.

Член 14

Надзор над законитоста на работата на Републичкиот завод за цени врши Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет.

Во вршењето на надзор над законитоста на актите на Републичкиот завод за цени донесени во управна постапка, Секретаријатот може таквите акти да ги запре, укине или уништи.

III — Организација и управување на Републичкиот завод за цени

Член 15

Органи на управувањето на Републичкиот завод за цени се советот и директорот.

Член 16

Советот на Републичкиот завод за цени го сочинуваат претставници на Стопанската комора на НРМ, Републичкиот завод за статистика, Републичкиот завод за стопанско планирање и поедини републички совети и органи на управата како и поедини истакнати јавни работници.

Извршниот совет ги именува претседателот и членовите на советот.

Со решение на Извршниот совет за именување на членови на советот се одредува бројот на членовите на советот и времето за кое се именувани.

Директорот на Републичкиот завод за цени е член на советот по својот положај.

Член 17.

Советот дава општи смерници за работата на Републичкиот завод за цени заради правилно спроведување на политиката на цени во врска со вршењето контрола на цените, следење на движењето на цените и предлагање мерки во областа на цените.

Покрај општите смерници од претходниот став, советот дава мислење за организацијата на Репуб-

личкиот завод за цени, за систематизацијата на работните места, за висината на средствата потребни за финансирање на Заводот, како и мислење за другите акти што се однесуваат на организацијата и работата на Заводот.

Советот донесува деловник за својата работа.

Член 18

Директорот го назначува Извршниот совет.

Директорот непосредно раководи со работите на Заводот, се грижи за извршување задачите на Заводот, спроведува контрола на цените на основа одредбите од Законот за општествената контрола на цените, оваа уредба, другите прописи и општите смерници на советот на Заводот, му дава предлози на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет за опфаќање со контролата на цени на поедини производи и услуги, како и предлози за преземање на други мерки во областа на цените и услугите.

Член 19

Директорот е наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите на Заводот.

Член 20

Директорот донесува решенија за работните односи на службениците и работниците на Заводот и е нивни дисциплински старешина.

Член 21

Внатрешната организација и начинот на работата на Заводот се утврдува со Правилник што го донесува Републичкиот завод за цени во согласност со Извршниот совет.

IV — Општински заводи за цени

Член 22

Општински заводи за цени како самостојни посебни органи на управата основаат народните одбори на општините.

Народните одбори на две или повеќе општини можат спогодбено да основаат заеднички општински заводи за цени.

Со актот за основање на општински завод за цени се одредува делокругот, организацијата и работата на заводот.

Член 23

Претседателот и членовите на советот на општинскиот завод за цени ги именува народниот одбор на општината на заедничка седница на обата собора.

Директорот на општинскиот завод за цени го назначува народниот одбор на општината на заедничка седница на обата собора.

Член 24

Во вршењето на работите на контролата на цените општинските заводи за цени должни се да постапуваат по упатствата на Републичкиот завод за цени.

Републичкиот завод за цени може да бара од општинските заводи за цени извештаи за нивната

работа и други податоци потребни за вршење на работите од својата надлежност.

Член 25

Надзор над законитоста на работата на општинскиот завод за цени врши органот на управата надлежен за работите на цените односно секретарот на народниот одбор на општината.

V — Преодни и завршни одредби

Член 26

До основањето на општински заводи за цени работите на контролата на цените, ставени во делокруг на општинските заводи за цени, ќе ги вршат органите на управата на народните одбори на општините надлежни за работите на цените.

Член 27

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба ќе донесе, по потреба, Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет.

Член 28

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3430/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар.

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р.

Ристо Цуков, с. р.

195.

На основа член 13 став 1 од Законот за организација на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/57), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ФОЛКЛОРНИОТ ИНСТИТУТ КАКО НАУЧНА УСТАНОВА

Член 1

Фолклорниот институт, основан со Уредбата за основање Фолклорен институт („Службен весник на НРМ“ бр. 11/50), продолжува со работа како научна установа според прописите за научните установи под име: „Институт за фолклор“ (во натамошниот текст: Институт).

Седиштето на Институтот е во Скопје.

Член 2

Институтот има за задача:

— да собира, средува и со научни методи проучува податоци за народната музика и кореографија, усното народно творештво, народните обичаи и ликовната народна уметност;

— да ги објавува и непосредно соопштува на заинтересираните органи, установи и организации резултатите од својата научно-истражувачка и

стручна работа и општите достигања во областа на фолклористиката и на нивно барање да им дава податоци и мислења по одделни прашања од својот делокруг;

— да дава стручна помош на установи, организации и поединци што се занимаваат со фолклор;

— да издава свои публикации;

— да работи на изградување и усовршување на научниот и стручниот кадар на Институтот;

— да соработува со установи, организации и поединци, во земјата и странство, што се занимаваат со сродна научно-стручна проблематика, како и со соодветни меѓународни организации.

Член 3

Со Институтот управува совет, управа и директор.

Органите на управувањето работат според делокругот и на начинот одреден со прописите за научните установи.

Член 4

Во Советот на Институтот одредуваат свои претставници: Филозофскиот факултет во Скопје, Друштвото на фолклористите на НРМ, Етнолошкото друштво на НРМ, Друштвото на ликовните уметници на НРМ и Здружението на музичките педагози на НРМ.

Член 5

Извршниот совет ги врши спрема Институтот правата и обврските што со прописите за научните установи се предвидени за основач на научна установа.

Член 6

До изборот на Советот на Институтот според Правилата на Институтот, работите на Советот ќе ги врши привремен совет од 13 члена од кои една третина именува Извршниот совет, една третина избира научно-стручниот колектив на Институтот, а по еден член одредуваат Филозофскиот факултет во Скопје, Друштвото на фолклористите на НРМ, Етнолошкото друштво на НРМ, Друштвото на ликовните уметници на НРМ и Здружението на музичките педагози на НРМ.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-3447/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Цунов, с. р.

196.

На основа член 31 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ТРУД НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА РЕШАВА ПО СПОРОВИ ПОМЕЃУ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ НАСТАНАТИ ПРИ ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ЗАЕДНИЦА

I. Се овластува Секретаријатот за труд на Извршниот совет да решава по споревите помеѓу народните одбори на општините настанати при образнување на комунална заедница на социјалното осигурување на работниците за подрачје на две и повеќе општини.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09-3385/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Цунов, с. р.

197.

На основа член 237 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57 и 52/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО ПРОСВЕТНИ УСТАНОВИ ДА ГИ УТВРДУВААТ ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ТИЕ УСТАНОВИ

I. Се овластуваат највисоките органи на управување во просветните установи, што ги основале републички органи, да ги утврдуваат положајните плати на службениците во тие установи во согласност со Секретаријатот за републички буџет и општа управа.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

Бр. 09-3269/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Цунов, с. р.

198.

На основа член 49б став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/57 и 31/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОСВЕТНИ УСТА- НОВИ ЧИИ АКТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ХО- НОРАРНАТА И ПРЕКУВРЕМЕНАТА РАБОТА ПОДЛЕЖАТ НА ПОТВРДА

I. Со оваа одлука се определуваат просветните установи чии акти за плаќање на хонорарната и прекувремената работа подлежат на потврда на Секретаријатот за републички буџет и општа управа.

II. Како просветни установи во смисла на претходната точка се определуваат:

- Педагошката академија во Скопје;
- Педагошката академија во Штип;
- Вишата економска школа во Прилеп;
- Вишата економска школа во Тетово;
- Вишата економска школа во Куманово;
- Вишата земјоделска школа во Битола;
- Вишата земјоделска школа во Струмица;
- Вишата управна школа во Скопје;

Вишата школа за специјални работници во Скопје.

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќање хонорарната настава во Вишата педагошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 39/64 и Одлуката за определување хонорарот на хонорарните наставници во вишите школи („Службен весник на НРМ“ бр. 5/60 и 31/61).

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 септември 1962 година.

Бр. 09-3270/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Дунов, с. р.

✓ 199.

На основа точка IV од Одлуката за основање Комисија за претставки и поплаки на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 11/63), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ СОСТАВОТ НА КОМИ- СИЈАТА ЗА ПРЕСТАВКИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се разрешува од должноста Претседател на Комисијата за претставки и поплаки Филип Брајковски, секретар на Извршниот совет.

2. За Претседател на Комисијата за претставки и поплаки се именува Благој Левков, секретар за правосудна управа на Извршниот совет.

3. За нов член во Комисијата за претставки и поплаки се именува Мире Доневски, помошник на Секретарот на Извршниот совет.

4. Ова решение влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3498/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Дунов, с. р.

200.

На основа член 22 од Законот за радиодифузните станици („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/55), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИО- ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат досегашните членови на Советот на Радио-телевизија Скопје поради истекот на времето за кое се именувани и за нови членови се именуваат:

- Камуран Тахир, народен пратеник;
- Стојмир Поповски, управник на Народниот театар во Скопје;
- Матеја Матевски, писател;
- Драгослав Ортакор, професор на Средна музичка школа во Скопје;
- Васил Грифчев, доцент на Правниот факултет во Скопје;
- Бранко Петровски, предавач на Филозофскиот факултет во Скопје;
- Бане Ковач, уредник на весникот „Нова Македонија“;
- Цвета Чаловска, началник во Советот за култура на НРМ;
- инж. Александар Величковски, доцент на Техничкиот факултет во Скопје;
- Љупчо Стојменовски, одговорен уредник на весникот „Млад Борец“;
- Љубен Апостолски, уредник во Радио-телевизија Скопје;
- Ацо Алксиев, уредник во Радио-телевизија Скопје;
- инж. Иван Георгиев, инженер во Радио-телевизија Скопје; и
- Спасе Нелов, режисер на радио драмата во Радио-телевизија Скопје.

2. Со донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Советот на „Радио-Скопје“ („Службен весник на НРМ“ бр. 19/60).

3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-3496/1

26 ноември 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Дунов, с. р.

201.

На основа член 17 од Уредбата за Републичкиот завод за цени, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ПЕНИ

1. За директор на Републичкиот завод за цени, се назначува Александар Нанчев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 00-3524/1
26 ноември 1962 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Пунов, с. р.

202.

На основа член 92 од Законот за гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59), Советот за просвета на НР Македонија донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ
ВО ГИМНАЗИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за полагањето на завршниот испит во гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 3/60 и 1/61) членот 16 се менува и гласи:

Завршниот испит се состои од:

- домашна работа што ученикот ја изработува во текот на завршната година на школувањето во гимназијата;
- писмена работа по македонски јазик односно по наставниот јазик на гимназијата што кандидатот ја изработува пред испитниот одбор;
- устен испит пред испитната комисија.

Член 2

Членот 17 се менува и гласи:

Секој кандидат пред да биде допуштен на полагање завршен испит с должен да изработи и на гимназијата да ѝ предаде одредена домашна работа.

За домашна работа кандидатот писмено обработува одредена тема односно задача од еден или повеќе предмети што се изучуваат во гимназијата.

Со домашната работа кандидатот треба да покаже самостојност во обработувањето на темата, умешност во sluжење со помошна и друга литература и познавање на материјалот што е во врска со темата.

Темите односно задачите за домашна работа се избираат од сите наставни предмети на гимназијата кои се оценуваат со бројни оценки со исклучок на предметот предвојничка обука.

Покрај писменото обработување на темата, односно задачата кандидатот може да изработи и некој технички труд, скица, модел, препарат и слично за илустрирање на писменото излагање.

Темите односно задачите за домашна работа се одредуваат така што тие треба да одговараат на нивото на образованието што го дава гимназијата.

Член 3

Членот 39 се менува и гласи:

Усниот испит на кандидатот се состои од одбрана на домашната работа и усно испитување по предметот од кој е работена домашната работа.

Во одбраната на домашната работа кандидатот ја изложува концепцијата на својата работа, ги образложува изнесените ставови, наведува податоци за литературата и начинот на служење со литература и одговара на прашањата што предметниот наставник и другите членови на испитната комисија ќе му ги постават во врска со домашната работа.

На усно испитување по предметот од кој е работена домашната работа се допуштаат само кандидатите кои со успех ја одбраниле домашната работа.

На усното испитување по предметот од кој е работена домашната работа, кандидатот одговара на прашањата што предметниот наставник и другите членови од испитната комисија ќе му ги постават во рамките на програмата за тој предмет во гимназијата.

Доколку кандидатот работел тема за домашна работа од два или повеќе предмети, усното испитување се врши само по еден (главен) предмет кој се определува при изборот на темата.

Одбраната на домашната работа и усното испитување по предметот трае најповеќе по 40 минути.

Член 4

Член 43 се брише.

Член 5

Ставот 2 на член 45 се менува и гласи:

Кандидатот на завршниот испит се оценува со посебни оценки за:

- писмената работа пред испитниот одбор;
- домашната работа со одбрана; и
- усното испитување по предметот од кој е домашната работа.

Член 6

Член 47 се менува и гласи:

Кандидатот го положил завршниот испит ако сите три оценки од членот 45 став 2 на овој правилник му се позитивни.

Член 7

Ставот 1 од член 48 се менува и гласи:

Кандидатите што на завршниот испит добиле негативни оценки по писмената работа пред испитниот одбор и домашната работа со одбрана се упатуваат да го повторат целиот завршен испит. Кандидатите кои добиле негативна оценка по писмената работа пред испитниот одбор или на усното испитување по предметот се упатуваат на полагање поправен испит по тие делови на завршниот испит. Кандидатите кои добиле позитивна оценка по писмената работа пред испитниот одбор а негативнаценка на домашната работа со одбрана се упатуваат на поправен испит по домашната работа

со одбрана и по тоа на усно испитување по предметот. Овие испити се полагаат во еден од двата наредни испитни рокови. Ако во кој и да е од овие рокови кандидатот не го положи испитот или неоправдано не се јави на испит се упатува да го повтори полагањето на целиот завршен испит.

Член 8

Членот 50 се менува и гласи:

Против решението на испитниот одбор со кое кандидатот се упатува на поправен испит односно да го повтори целиот завршен испит не е допуштена жалба ниту приговор.

Член 9

Точката б) на ставот 2 од членот 58 се менува и гласи:

Кои кандидати не го положиле испитот и се упатуваат на поправен испит односно да го повтори целиот завршен испит.

Член 10

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од јунскиот испитен рок на учебната 1962/63 година.

Бр. 01-3822/1

20 ноември 1962 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Трпе Јаксисевски, с. р.

203.

На основа член 163 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/58), Советот за просвета на НР Македонија донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧИТЕЛСКИТЕ ШКОЛИ

Член 1

Во Правилникот за полагањето на завршниот испит во учителските школи („Службен весник на НРМ“ бр. 1/61) ставот 2 од членот 8 се менува и гласи:

Темите односно задачите за домашна работа се одредуваат:

а) за учениците на школата што се подготвуваат за одделенска настава и за воспитна работа во установите за претшколско воспитување — од педагошката група предмети или од одделни наставно-воспитни области на соодветен начин поврзани со проблематиката на основното училиште односно воспитната установа;

б) за учениците на школата што се подготвуваат за предметна настава во основното училиште — од наставно-воспитната област за која се подготвуваат на соодветен начин поврзани со проблематиката на основното училиште.

Член 2

Членот 10 се менува и гласи:

Усниот испит пред испитната комисија се состои од одбрана на домашната работа и усно испитување по педагошката група предмети, а за кандидатите по предметна настава и од наставно-воспитната област за која се подготвуваат.

Во одбраната на домашната работа кандидатот ја изложува концепцијата на својата работа, ги образложува изнесените ставови, наведува податоци за литературата и начинот на служење со литературата и одговара на прашањата што предметниот наставник и другите членови на испитната комисија ќе му ги постават во врска со домашната работа.

На усното испитување по педагошката група предмети како и од наставно-воспитната област за која се подготвуваат, се допуштаат сите кандидати без оглед каков успех покажале на одбраната на домашната работа.

На усното испитување по педагошката група предмети како и по наставно-воспитната област за која се подготвуваат кандидатите одговараат на прашањата што членовите на испитната комисија ќе му ги постават во рамките на програмата по тие предмети во школата.

Член 3

Членот 42 се менува и гласи:

Одбраната на домашната работа и усното испитување по педагошка група предмети како и од наставно-воспитната област за која се подготвува кандидатот трае најмногу по 40 минути.

Член 4

Член 46 се брише.

Член 5

Ставот 2 на членот 48 се менува и гласи:

Кандидатот на завршниот испит се оценува со посебни оценки за:

- писмената задача пред испитниот одбор;
- домашната работа со одбрана; и

— усно испитување по педагошката група предмети како и по наставно-воспитната област за која се подготвува кандидатот.

Член 6

Членот 50 се менува и гласи:

Кандидатот го положи завршниот испит ако сите три оценки од членот 48 став 2 на овој правилник му се позитивни.

Член 7

Ставот 1 на член 51 се менува и гласи:

Кандидатите што на завршниот испит добиле сите три негативни оценки од член 48 став 2 на овој правилник се упатуваат да го повторат целиот завршен испит. Кандидатите кои добиле една или две негативни оценки се упатуваат на полагање поправен испит по соодветните делови на завршниот испит во еден од двата наредни испитни рокови. Кандидатите кои во кој и да е од овие рокови не го положат поправниот испит или неоправдано не се јават на поправен испит се упатуваат

да го повторат полагањето на целиот завршен испит.

Член 8

Членот 52 се менува и гласи:

Против решението на испитниот одбор со кое кандидатот се упатува на поправен испит односно да го повтори целиот завршен испит не е допуштена жалба ниту приговор.

Член 9

Точката б) на ставот 2 од член 61 се менува и гласи:

Кои кандидати не го положиле испитот и се упатуваат на поправен испит односно да го повторат целиот завршен испит.

Член 10

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од јунскиот испитен рок на учебната 1962/63 год.

Бр. 01-3830/1

20 ноември 1962 година

Скопје

Претседател

на Советот за просвета на НРМ,
Трпе Јаковлевски, с. р.

204.

На основа член 163 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/58), во склад со Резолуцијата за образование на стручните кадри, Советот за просвета на НР Македонија до-несува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА ЗА СТОПАНСТВОТО И ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ

Член 1

Во Правилникот за полагањето на завршниот испит во техничките и другите стручни училишта за стопанството и јавните служби („Службен весник на НРМ“ бр. 1/61) ставот 3 од членот 4 се брише.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

Завршниот испит се состои од:

— домашна работа што ученикот ја изработува во текот на завршната година на школувањето во училиштето;

— писмена задача што кандидатот ја изработува пред испитниот одбор; и

— устен испит пред испитната комисија.

Член 3

Членот 10 се менува и гласи:

Усниот испит пред испитната комисија се состои од одбрана на домашната работа и усно испитување со кое се проверуваат основните стручно-

теоретски и практични знаења на кандидатот од областа на структурата за која се подготвува.

Во одбраната на домашната работа кандидатот ја изложува концепцијата на својата работа, ги образложува изнесените ставови, наведува податоци за литературата и начинот на служењето со литературата и одговара на прашањата што предметниот наставник и другите членови на испитната комисија ќе му ги постават во врска со домашната работа.

На усно испитување за проверување на основните стручно-теоретски и практични знаења од областа на структурата се допуштаат сите кандидати, без оглед каков успех покажале на одбраната на домашната работа.

На усното испитување за проверување на основните стручно-теоретски и практични знаења, кандидатите одговараат на прашањата што членовите на испитната комисија ќе му ги постават во рамките на програмата од ставот 5 на овој член.

Програмата на основните стручно-теоретски и практични знаења на кандидатот од областа на структурата што ќе се проверуваат со усното испитување ја утврдува наставничкиот совет на училиштето и ја објавува преку огласната табла на училиштето најдоцна три месеци пред започнувањето на завршниот испит.

Член 4

Во членот 28 се додава нов став 2 кој гласи:

Наставничкиот совет на училиштето може да одлучи изработувањето на домашните работи да се врши во определени временски периоди во текот или на крајот на второто полугодие на учебната година под надзор и со помош на наставниците.

Член 5

Членот 40 се менува и гласи:

На устен испит се повикуваат сите кандидати што се допуштени на полагање завршен испит.

Член 6

Членот 41 се менува и гласи:

Усниот испит се врши пред соодветната испитна комисија (член 12 од овој правилник).

Ако на усниот испит му претходело изработувањето на писмена задача пред испитниот одбор, усниот испит започнува најмалку три дена по изработувањето на писмената задача пред испитниот одбор.

Член 7

Членот 42 се менува и гласи:

Одбраната на домашната работа и усното испитување за проверување на основните стручно-теоретски и практични знаења од областа на структурата трае најмногу по 40 минути.

Член 8

Член 46 се брише.

Член 9

Ставот 2 на членот 48 се менува и гласи:

Кандидатот на завршниот испит се оценува со посебни оценки за:

— писмената работа пред испитниот одбор;

— домашната работа со одбрана; и

— усното испитување од областа на структурата.

Член 10

Членот 50 се менува и гласи:

Кандидатот го положил завршниот испит ако сите три оценки од членот 48 став 2 на овој правилник му се позитивни.

Член 11

Ставот 1 на член 51 се менува и гласи:

Кандидатите што на завршниот испит добиле сите три негативни оценки од ставот 2 на членот 48 од овој правилник се упатуваат да го повторат целиот завршен испит. Кандидатите кои добиле една или две негативни оценки се упатуваат на полагање поправен испит по соодветните делови на завршниот испит во еден од двата наредни испитни рокови. Ако во кој и да е од свие рокови не го положат поправниот испит или неоправдано не се јават на поправен испит, се упатуваат да го повторат полагањето на целиот завршен испит.

Член 12

Членот 52 се менува и гласи:

Против решението на испитниот одбор со кое кандидатот се упатува на поправен испит односно да го повтори целиот завршен испит не е допуштена жалба ниту приговор.

Член 13

Точката б) на ставот 2 на членот 61 се менува и гласи:

Кои кандидати не го положиле испитот и се упатуваат на поправен испит односно да го повторат целиот завршен испит.

Член 14

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од јунскиот испитен рок на учебната 1962/63 година.

Број 01-3832/1

20 ноември 1962 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Трпе Јаковлевски, с. р.

205.

На основа член 168 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/53), во склад со Резолуцијата за образование на стручните кадри, Советот за просвета на НР Македонија до-
несува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗА-
ВРШНИОТ ИСПИТ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА
КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИ-
ФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ**

Член 1

Во Правилникот за полагање на завршниот испит во училиштата за квалификувани и висококвалификувани работници („Службен весник на НРМ“ бр. 1/61) ставот 3 на членот 5 се брише.

Член 2

Во членот 7 зборовите „стручна спрема“ се за-
менуваат со зборовите „стручно образование“.

Член 3

Ставот 1 на член 16 се менува и гласи:

Завршниот испит се состои од писмен, практи-
чен и усен испит. Редоследот на испитот го утвр-
дува испитниот одбор со тоа што усниот испит не
може да му претходи на практичниот испит.

Член 4

Во членот 18 се додава нов став 2 кој гласи:

На практичен испит се повикуваат сите канди-
дати што се допуштени на завршниот испит.

Член 5

Ставот 1 на член 19 се менува и гласи:

На практичниот испит кандидатот изработува
практична задача која ја образложува писмено и
усно.

Член 6

Ставот 1 на член 23 се менува и гласи:

Наставниците по практична настава, односно
испитувачите на практичниот дел од испитот, врз
основа на програмите за практичната настава, пред-
лозите од соодветните стопански организации и сек-
ции на стопанската комора, наставниците, училиш-
ниот одбор, класната заедница и другите заинтере-
сирани органи, составуваат список на задачи за
практичниот испит и го доставуваат до наставнич-
киот совет на училиштето за утврдување. Од утвр-
дениот список на задачите, испитувачите на прак-
тичниот дел од испитот ги препишуваат предвиде-
ните задачи на чисти и еднообразни ливчиња кои
ги прегледува и одобрува испитниот одбор на пр-
вата седница пред почетокот на завршниот испит.

Член 7

Членот 26 се менува и гласи:

При изработувањето на предметот односно из-
вршувањето на услугата или работната проба од
задачата кандидатот изработува писмено образло-
жение на извршените работни операции.

Писменото образложение со потребните при-
лози (нацрти и претметки), а евентуално и израбо-
тениот предмет, кандидатот му ги предава на ис-
питувачот што бил присутен за целото време на
изработката на практичната задача. Писменото
образложение го прегледуваат сите членови на ис-
питниот одбор и на него ставаат забелешка за
квалитетот на изработениот предмет односно извр-
шената услуга или работна проба.

Член 8

Членот 27 се менува и гласи:

Изработената практична задача кандидатот ја
образложува и усно пред испитниот одбор.

Испитниот одбор по предлог на испитувачот ја
утврдува оценката на практичниот испит на кан-
дидатот.

Член 9

Членот 28 се менува и гласи:

Кандидатот што ќе добие негативна оценка на
практичниот испит не се допушта на полагање на
усниот испит.

Член 10

Ставот 1 на членот 30 се менува и гласи:

На писмен испит се повикуваат сите кандидати што се допуштени на полагање завршен испит.

Член 11

Членот 39 се менува и гласи:

На усен испит се допуштаат кандидатите кои добиле позитивна оценка на практичниот испит.

Член 12

Членот 40 се менува и гласи:

На усниот испит се проверуваат основните стручно-теоретски и практични знаења од областа на занимањето односно структурата за која кандидатот се подготвува, во рамките на програмата од ставот 2 на овој член.

Програмата на основните стручно-теоретски и практични знаења од областа на занимањето односно структурата на кандидатите што ќе се проверуваат со усното испитување ја утврдува наставничкиот совет на училиштето и ја објавува на огласната табла на училиштето најдоцна три месеца пред започнувањето на завршниот испит.

Член 13

Членот 41 се менува и гласи:

Усниот испит се полага пред испитниот одбор.

Испитниот одбор може да реши усниот испит на кандидатот да го поврзе по време и место со практичниот испит, ако тоа го бара специфичноста и карактерот на практичниот односно усниот испит.

Член 14

Членот 42 се менува и гласи:

Усното испитување за проверување на основните стручно-теоретски и практични знаења на кандидатот трае најмногу 40 минути.

Член 15

Ставот 7 на членот 47 се менува и гласи:

Кандидатот на завршниот испит се оценува со посебни бројни оценки за:

- писмениот испит;
- практичниот испит; и
- усниот испит.

Член 16

Членот 49 се менува и гласи:

Кандидатот го положил завршниот испит ако сите три оценки од ставот 2 на член 47 од овој правилник му се позитивни.

Член 17

Членот 50 се менува и гласи:

Кандидатите што на завршниот испит добиле негативни оценки на писмениот и практичниот испит се упатуваат да го повторат целиот завршен испит. Кандидатите кои добиле негативна оценка на писмениот или усниот испит се упатуваат на полагање поправен испит по тие делови на завршниот испит. Кандидатите кои добиле позитивна оценка на писмениот испит а негативна оценка на практичниот испит се упатуваат на поправен практичен испит и по тоа на усен испит. Овие испити се полагаат во еден од двата наредни испитни рокови. Ако во кои и да е од овие рокови канди-

датот не го положи испитот или неоправдано не се јави на испит се упатува да го повтори полагањето на целиот завршен испит.

Член 18

Членот 51 се менува и гласи:

Против решението на испитниот одбор со кој кандидатот се упатува на поправен испит односно да го повтори целиот завршен испит не е допуштена жалба ниту приговор

Член 19

Точката б) на ставот 1 од членот 61 се менува и гласи:

Кои кандидати не го положиле испитот и се упатуваат на поправен испит односно да го повторат целиот завршен испит.

Член 20

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од јунскиот испитен рок на учебната 1962/63 година.

Бр. 01-3831/1

20 ноември 1962 година

Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Трпе Јаковлевски, с. р.

206.

На основа член 31 од Законот за специјалните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61), Советот за просвета на НР Македонија донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО И НАПРЕДУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Оценувањето и напредувањето на учениците во специјалните училишта се врши според прописите за оценувањето и напредувањето на учениците во соодветните видови редовни училишта и други установи за воспитување и образование, доколку со овој правилник не е поинаку одредено.

Член 2

Оценувањето на учениците во специјалните училишта има за цел, покрај другото, да ја одредува правилноста на методите на наставно-воспитна работа како и да свозвозможи поправен избор на идното занимање односно понатамошното образование на ученикот.

Член 3

При оценувањето на учениците во специјалните училишта што се попречени во психичкиот развој може да се отстапи од начелото на јавноста на оценувањето.

Член 4

При утврдувањето на оценките по одделни наставно-воспитни области односно предмети, за општиот успех и за поведението на учениците во специјалните училишта што се попречени во пси-

хичкиот развoтoк се зема предвид видот и степенот на таа попреченост.

Член 5

Оценувањето на учениците во специјалните училишта за психички заостанати деца, по одделни наставно-воспитни области односно предмети, за општиот успех и за поведениe се врши со оценките „задоволува“ и „не задоволува“.

Член 6

Учениците во специјално основно училиште не можат да се упатуваат на поправен испит по одделни наставно-воспитни области односно предмети.

Член 7

Ученик на специјално училиште може да повторува одделение односно клас двапати во текот на школувањето во одделно специјално училиште. Ако ученикот ни со овие повторувања не го заврши школувањето во одделно специјално училиште, наставничкиот совет на училиштето ќе побара од органот надлежен за категоризација на децата попречени во физичкиот и психичкиот развoтoк да изврши ревизија на категоризацијата на ученикот и да го упати во друго соодветно специјално училиште.

Ако органот за категоризација од претходниот став на овој член остане при истата категоризација и не го упати ученикот во друго специјално училиште, училиштето што побарало ревизија на категоризацијата е должно да го задржи ученикот во училиштето но најмногу уште две учебни години.

Член 8

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 01-2468/2
11 јули 1962 година
Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Трпе Јаковлевски, с. р.

207.

На основа член 31 од Законот за специјалните училишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61), Советот за просвета на НР Македонија донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И ДИСЦИПЛИНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО ПРИМЕНУВАЊЕ ВО СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Доделувањето на пофалбите и наградите и применувањето на дисциплинските мерки спрема учениците во специјалните училишта се врши според прописите за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки во соодветните видови редовни училишта и други установи за воспитување и образование, доколку со овој правилник не е поинаку одредено.

Член 2

При доделувањето на пофалбите и наградите и применувањето на дисциплинските мерки спрема учениците што се попречени во психичкиот развoтoк, видовите на пофалбите и наградите односно дисциплинските мерки треба да одговараат на видот и степенот на таа попреченост.

Член 3

Пред одредувањето на дисциплинските мерки спрема учениците во специјалните училишта органот што ја изрекува дисциплинската мерка е должен да го сослуша и мислењето на училишниот лекар и психолог.

Член 4

Спрема учениците во специјалните училишта не може да се применува дисциплинска мерка преместување на ученикот во друго училиште ниту исклучување од училиштето.

Член 5

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-2467/2
11 јули 1962 година
Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Трпе Јаковлевски, с. р.

208.

На основа член 168 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/58) и точка 6 во склад со точка 13 од Упатството за испитите за здобивање со степени на стручно образование на работниците на практична работа во стопанска организација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61), Советот за просвета на НРМ во согласност со Секретаријатот за труд на Извршниот совет донесува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СООДВЕТНИТЕ ВЕРИФИЦИРАНИ УСТАНОВИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЌЕ ОРГАНИЗИРААТ ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО СЕ ОСПОСОБЕНИ СО ПРАКТИЧНА РАБОТА ВО СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Соодветните верифицирани установи за стручно образование организираат полагање на испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособуваат со практична работа во стопанска организација според одредбите на ова упатство.

2. Како соодветни верифицирани установи за стручно образование во смисла на ова упатство се сметаат стручните училишта и училишните центри (во натамошниот текст: училишта) ако ги исполнуваат следните услови:

а) ако во училиштето се подготвуваат кадри за занимањето и степенот на стручно образование за кое работникот што е оспособен со практична работа во стопанска организација (во натамошниот текст: работник) го полага испитот;

б) ако училиштето има работилница во која практичната работа се изведува под непосредно раководство на стручен наставник и по пропишаната наставна програма;

в) ако училиштето е верифицирано со акт на Советот за просвета на НРМ.

Дали се исполнети условите од претходниот став на оваа точка, по барање на училиштето, утврдува Советот за просвета на НРМ во согласност со Секретаријатот за труд на Извршниот совет.

3. Испит за соодветен степен на стручно образование се полага пред испитна комисија на училиштето.

Испитни комисиии се именуваат за оние занимања и степени на стручно образование за кои училиштето подготвува кадри.

Испитните комисиии ги именува наставничкиот совет од редот на наставниците и други стручни лица. За секое занимање и степен на стручно образование се именува одделна комисија.

4. Територијалната надлежност на испитната комисија се определува со актот од точката 2 став 2 на ова упатство.

5. Испитната комисија ја сочинуваат: претседател, стален член и повремени членови испитувачи по соодветните предмети.

На претседателот и членовите на испитната комисија им се определуваат заменици.

Претседател на испитната комисија е по правило директорот на училиштето, а за членови се именуваат наставници и други стручни лица.

Испитувачи за практичниот дел од испитот мораат да бидат висококвалификувани работници односно занаетчиски мајстори од соодветното занимање и по правило со подолга пракса. Во недостиг на овие, за одделни занимања за испитувачи можат да се определат и инженери како и техничари со подолга производна пракса односно соодветни стручни лица со висока или виша спрема.

6. Претседателот на испитната комисија раководи со испитната комисија и испитите, ја свикува комисијата и се грижи за целокупната работа на испитната комисија.

7. Испитната комисија работи во полн состав.

Испитувачот за одделен предмет има право и должност на член на испитна комисија само при испитувањето и оценувањето на предметот за кој е именуван.

За предмети од својата струка испитувачи можат да бидат претседателот и сталниот член. Во тој случај трет член на комисијата е испитувачот по практичната работа.

Одлуката за покажаниот испитен резултат за секој кандидат се донесува со мнозинство на гласови.

8. Испитите за соодветен степен на стручно образование во училиштето се полагаат во редовни испитни рокови. Испитните рокови ги определува

наставничкиот совет по правило во месеците јануари, јуни и август.

Распоредот на испитите во еден испитен рок го утврдува испитната комисија.

9. За полагање на испит за стручно образование на степен на квалификуван, односно висококвалификуван работник, кандидатот поднесува писмена пријава преку претпријатието во кое е запослен до директорот на училиштето во кое ќе го полага испитот.

Кандидатот кој е привремено незапослен пријавата ја поднесува преку соодветниот завод за запослување до директорот на училиштето во кое се пријавува за испит.

Пријавата се поднесува најмалку 30 дена пред испитниот рок во кој кандидатот сака да го полага испитот.

10. Пријавата за полагање испит треба да ги содржи следните податоци:

- презиме, татково име и име;
- дата и место на раѓањето;
- школите што кандидатот ги завршил;
- назив на стопанската организација во која е во работен однос, односно заводот за запослување при кој е на материјално обезбедување односно евиденција;
- занимање, струка и степен на стручно образование за кое се пријавува на испит;
- испитен рок во кој бара да полага испит;
- адреса на кандидатот.

11. Кон пријавата за полагање испит, кандидатот треба да ги приложи следните документи:

- препис од решението со кое кандидатот е поставен на работното место за кое се бара стручна спрема на квалификуван односно на висококвалификуван работник;
- уверение за признавање стручна спрема на степен на квалификуван, односно висококвалификуван работник за занимањето за кое се пријавува на испит.

12. Најмалку 15 дена пред испитниот рок, испитната комисија на седница ги разгледува поднесените пријави и решава кои од пријавените кандидати се допуштаат на испит, а кои се одбиваат.

Решение во вид на краток заклучок се донесува на самата пријава и писмено му се соопштува на кандидатот.

Против решението на испитната комисија со кое не се допушта на испит кандидатот има право на приговор до наставничкиот совет на училиштето во рок од 5 дена, сметано од соопштувањето на решението.

Кандидатот што се допушта на полагање, писмено се обавестува и за денот и местото кога ќе започне полагањето.

13. Најмалку 10 дена пред полагањето претседателот на испитната комисија го утврдува распоредот за спроведување на закажаните испити.

Еден примерок од овој распоред се доставува до управниот орган надлежен за труд на народниот одбор на општината односно околијата кај чие подрачје се наоѓа училиштето.

14. Во однос на правото на полагање испит за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособени со практична работа во стопански организации, испитните програми, начинот на полагањето на испитот, оценувањето на успехот, администрацијата на испитите, издавањето на свидетелства односно дипломите, трошоците и надоместувањата и ослободувањето на кандидатите од полагање испити на одделни предмети сходно се применуваат одредбите на глава II, III, VII, VIII, IX, X, XI и XII од Правилникот за полагање испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособени со практична работа во стопанската организација („Службен весник на НРМ“ бр. 29/61).

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 07-250/1

11 јули 1962 год.

Скопје

Претседател
на Советот за просвета на НРМ,
Трие Јаковлевски, с. р.

Согласен

Секретар за труд на ИС,
Д-р Асен Симитчиев, с. р.

Огласен гел

ПРОМЕНИ НА ИМИЌА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17647/1-62 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јовановски Ѓорѓи, роден на ден 5 јули 1919 година во с. Еловец, Титоввелешка околија, од татко Давчевски Димо и мајка Камка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Давчевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (380)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11748/3-62 година, ја одобри промената на роденото име на Давчев Јосиф, роден на ден 8 септември 1947 година во с. Чашка, Титоввелешка околија, од татко Давчев Тодор и мајка Дана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Стојанче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (381)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17055/1 од 23 октомври 1962 година, ја одобри промената на личното име на Мишевиќ Стојадин, роден на 30 ноември 1939 година во град Белград, од татко Младен и мајка Даринка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Петручев Стојан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (382)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20615/1 од 10 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Попов Душко, роден на 21 април 1954 година во Белград, НР Србија, од мајка Јованова Радмила, а усвоен од Попов Тодор и Попова Драга, обата од гр. Кочани, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Александар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (384)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20532/1 од 23 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Темелковски Кире, роден на 29 јануари 1957 година во Битсла, од мајка Михајлова Цвета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Митко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (385)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20342/1 од 10 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Михајлова Марија, родена на 13 јули 1948 година во село Бучиште, Штипска околија, од татко Николаки и мајка Султана, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Ванѓа**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (386)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20254/1 од 10 ноември 1962 година, ја одобри промената на личното име на Штерјов Јаначко, роден на 9 февруари 1937 година во село Пишица, Штипска околија, од татко Ташко и мајка Марија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Михајлов Наке**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (387)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-18259/2 од 10 ноември 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јованов Александар, роден на 2 ноември 1933 година во село Курија, Титоввелешка околија, од татко Сарафко и мајка Павлина, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Иванов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (388)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16528/1 од 16 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Ангова Шекерина, родена на 24 април 1948 година во Скопје, од татко Ѓорѓи и мајка Марика, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Нина**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (389)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16512/1 од 9 октомври 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Мацовски Ратко, роден на 22 јуни 1925 година во Крива Паланка, Кумановска околија, од татко

Дејан и мајка Александра, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Раде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (390)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-20330/1 од 14 ноември 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Митревски Смиле, роден на 11 август 1902 година во с. Градешница, Битолска околија, од татко Веслан и мајка Зога, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Трајко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (391)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16544 од 30 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Богдановски Новев Јован, роден на ден 7 ноември 1936 година во с. Слојштица, а сега живее во село Креница, околија Битолска, од татко Богдановски Нове и од мајка Богдановска Менка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Димовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (392)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-16544 од 30 октомври 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Богдановска (Димитријовска) Петре Милица, родена на 10 ноември 1940 год. во с. Слојштица, а сега живее во село Креница, околија Битолска, така што во иднина фамилијарното име по мажот ќе ѝ гласи **Димовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (393)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Кабровска Даница, од село Буково, Битолско, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Станлеј Томас, од село Велушина, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Томас е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 353/61.

(383)

ЛИКВИДАЦИИ

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кукуречани бр. 04-2064 од 9-VII-1962 година, Земјоделската задруга „Златен клас“ од с. Карамани, Битолско, е ставена во редовна ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на рокот, Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на задругата и спрема должниците ќе се покрене судска постапка.

Од Ликвидационата комисија (1362)

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кукуречани бр. 04-2067 од 9-VII-1962 год. Земјоделската задруга „Трајан Ацев“ од с. Радобор, Битолска сколија, е ставена во редовна ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на рокот, Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на задругата и спрема должниците ќе се покрене судска постапка.

Од Ликвидационата комисија (2359)

КОНКУРСИ

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ

— Ортодонција еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);

— Детска превентивна стоматологија, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);

— Дентална хирургија, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);

— Вилична хирургија, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);

— Болести на устата, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);

— Ратна хирургија, еден хонорарен наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);

II. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ

— Дентална протетика, еден асистент;

— Дентална патологија, еден асистент;

— Дентална превентивна стоматологија, еден асистент;

- Дентална хирургија, еден асистент;
- Вилична хирургија, еден асистент;
- Болести на устата, еден асистент;
- Интерна медицина, три асистента;
- Радиологија, еден асистент;
- Хирургија, еден асистент;
- Ортопедија, два асистента;
- Гинекологија и акушерство, еден асистент;
- Паталогска анатомија, еден асистент;
- Неуропсихијатрија, еден асистент;
- Оториноларингологија, еден асистент;
- Патопфизиологија, два асистента;
- Физиологија, еден асистент;
- Фтизиологија, еден асистент;
- Педијатрија, два асистента;
- Хигиена, еден хонорарен асистент.

Кандидатите под точка I со пријавата треба да поднесат потребни документи предвидени за избор по чл. 170, 171 и 173 од Законот за високото школо на НРМ како и чл. 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Кандидатите под точка II треба заедно со пријавата да поднесат диплома за завршен факултет, куса биографија и евентуално список на научни трудови како и сите документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, во колку не се во работен однос.

Овој конкурс ќе трае месец дена од објавувањето.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје. (1536)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА — КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнети работни места во Центарот за социјална работа во Куманово и тоа:

1. Двајца социјални работници

Кандидатите треба да имаат завршено виша школа за социјални работници и три години практика или средна школа за социјални работници со 5 години практика.

Молбите со куса биографија, како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници и потврда од органот каде се запослени дека имаат право на учество во конкурсот, да се достават до конкурсната комисија на Центарот за социјална работа во Куманово.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајната плата по Одлуката за полагајните плати на Центарот.

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1537)

Управниот одбор на Заедницата на здравствени установи на НРМ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Секретар на Заедницата,
2. Економиста-аналитичар,

3. Правник,

4. Референт за типизација и опрема.

Услови:

— за работно место под бр. 1, треба да има висока или виша стручна спрема со над пет години работен стаж во здравствена установа или со средна стручна спрема и над десет години работен стаж, од кои на раководни места најмалку 5 години во здравствената служба;

— под точка 2, завршен економски факултет со најмалку 5 години практика во струката;

— под точка 3, завршен правен факултет со над 5 години практика во струката;

— под точка 4, завршена виша или средна стручна спрема — висококвалификуван работник, кој ги познава медицинските електрични апарати.

Конкурсот трае до 31 декември 1962 година, до кој датум ќе се примаат молби со потребните документи при Заедницата на ул. „Гуро Салај“ бр. 5.

Во случај да до одредениот рок не се пополни некое работно место, конкурсот трае до неговото пополнување.

Плата по Правилникот за лични доходи на работниците во Заедницата. (1539)

Конкурсната комисија при Управата на системот „Брегалица“ Кочани

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место еден референт во набавна служба

Кандидатот, за пополнување на ова работно место треба да ги исполнува следните

у с л о в и:

Да има завршено више економско училиште и да има проведено преку 3 години стаж во комерцијална или книговодствена служба, или да има завршено средно-економско училиште и најмалку 5 години стаж во комерцијална или книговодствена служба.

Платата на примениот кандидат ќе му биде определена по Правилникот за плати на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НРМ.

Стан не е обезбеден.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка се поднесуваат до Конкурсната комисија при Управата на системот „Брегалица“ — Кочани, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Во случај предвиденото работно место да не се пополни во предвидениот рок, конкурсот останува отворен до пополнувањето на истото.

Кандидатите кои за прв пат стапуваат во јавна служба, со молбата треба да ги приложат и предвидените документи по чл. 31 од ЗЈС, а кандидатите во работен однос, согласност од установата дека можат да конкурираат за пополнувањето на ова работно место. (1539)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за преизбор на:

1. еден научен соработник во Одделот за народна книжевност,
2. еден асистент во Одделот за народна музика и кореографија,
3. еден асистент во Одделот за народна ликовна уметност.

Кандидатите да ги исполнуваат условите по чл. 55 и 63 од Законот за организација на научната работа.

Конкурсот ќе трае до 18. I. 1963 година. (1565)

Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место **СЕКРЕТАР** на Школата

Услови: а) Кандидатите треба да имаат завршена виша управна школа, над 5 години стаж во управна струка и положен стручен испит;

б) Завршено средно образование — учителска школа над 10 години служба во администрација и положен стручен испит.

Плата по Законот за јавните службеници и Правилникот на Школата.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место.

Молбите таксирани со 50 динари такса со потребните документи по чл. 31 од ЗЈС и документите за работен стаж да се предадат во Школата. (1564)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението бр. 03-13942 од 24.X.62 година, донесено од Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Кале — Скопје е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 7 под реден бр. 12, установата под назив: **Станбена заедница — Бутел**, со седиште во населбата Бутел.

Предмет на работењето на установата е:

1) да ги организира и унапредува комуналните, стопанските, социјалните, здравствените, воспитните и други дејности и служби кои непосредно служат на семејствата — домаќинствата и задоволување на работниот човек и неговите секојдневни животни потреби;

2) организира и дава помош на запослените жени и фамилии во издигање и воспитување на децата;

3) ги унапредува и организира сите видови дејности што помагаат во водење на домаќинството;

4) се грижи за заштитата и чувањето на децата на кои им е потребна општествена помош, исто така заштити и други лица на кои им е потребна

помош како на пр.: на куќните совети, на граѓаните во работите за унапредување на зградите и нивните фондови, како и за одржување на зградите.

Установата е основана со решението бр. 05-1663/1 од 24. IV. 1961 година од Народниот одбор на општината Бутел.

Со установата управува советот на станбената заедница и претседателот на советот Сотир Груевски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на општината Кале — Совет за станбени прашања — Скопје.

Од Народниот одбор на општината Кале — Скопје. (1423)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Пехчево бр. 03-735/1 од 14 јуни 1932 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање, установата под назив: **Дом за пародно здравје — Пехчево**. Предмет на работењето на домот е: вршење на амбулантски прегледи, интервенции (инекции, преврски и др.), мали лабораториски прегледи, задолжителна превентива, вадење, лекување, пломбирање, наместување на заби, изработка на навлаки, мостови и протези, изведување на пороѓаи, советување на бремени жени, како и промет со лекови.

Домот е основан од Народниот одбор на општината Пехчево, со решението бр. 111 од 12. I. 1956 година.

Со Домот управуваат Советот на домот, управен одбор и управникот, а ќе го потпишуваат управникот д-р Иван Георгиев и благајникот Секуловски Јордан.

Орган надлежен за работите и задачите на Домот е Отсекот за општа управа и општествени служби на Народниот одбор на општината Пехчево.

Бр. 03—735 од Народниот одбор на општината Пехчево. (1479)

Народниот одбор на општината — Отсек за општествени служби — Крушево, согласно со решението бр. 05-2974/1 од 6-XI-1962 година, изврши нов упис во регистарот на здравствените установи на страна 1 под ред. бр. 1 и го запиша следното:

За потписници и застапници на Здравствената станица со стационар — Крушево се назначени д-р Хиџа-Лега Мате, управник на установата, и Лазески Сотир, книговодител на установата, двајцата од Крушево.

Од Народниот одбор на општината Крушево. (1461)

Народниот одбор на општината Отсек за општествени служби — Крушево, согласно со решението бр. 05-3012/1 од 6-XI-1962 година, изврши нов упис во регистарот на здравствените установи на страна 10 под реден бр. 2 и го запиша следното: За потписници и застапници на Градската аптека — Крушево се назначени Гонда Загорка, управник на установата, и Качујани Џоџа, фармацевтски техничар, двајцата од Крушево.

Од Народниот одбор на општината Крушево. (1462)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-I-1962 година на страна 187, реден бр. 5 е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за јавен аутотранспорт „Јастроб“ од Струмица и за натака ќе гласи: Претпријатие „Траншпед“ — Македонија — Струмица.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-6101/1 од 23-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 12/с² (309)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите на 15-II-1962 година на страна 71, реден бр. 3 е запишано следното: Димитар Ганев Димитров, досегашен претседател на Земјоделската задруга „Летни врв“ од с. Три Води, Штипско, е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Петруш Девинишов Божинов, кој е овластен да ја претставува и потпишува задругата.

Промената на управникот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-3653/1 од 17-XI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 33/62. (310)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1962 година на страна 149, реден бр. 3 е запишано следното: Се проширува предметот на работењето на Дистрибутивното претпријатие од Струмица, кое се состои од следните стопански дејности:

1. производство и дистрибуција на електрична енергија;
2. изградба на 10 кв далноводи, монтажа на 10 кв трафостаници и инсталатерски услуги.

Проширувањето на дејностите е одобрено со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-5523/1 од 14-XII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 212/61. (312)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-I-1962 година на страна 228, реден бр. 7 е запишано следното: Јанков Богослав, досегашен директор на Услужното машинско претпријатие за механизација на селското стопанство „Прогрес“ од Струмица, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Гарванлиев Кочо, кој е овластен да го претставува и потпишува претпријатието.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-5381/1 од 24-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 214/61. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 335, страна 883 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03-15321 од 31-V-1961 година на Аутотранспортното претпријатие за превоз на патници и стока „Пролетер“ — Скопје се проширува дејноста во иднина и со: може да врши други услуги — поправка на сите видови прсвозни средства (автотбуси, камиони, леки коли и сл.), како и поправка на делови од истите.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 463/61. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 555, страна 117, свеска II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-2363/1 од 16-II-1962 година Услужно електроинсталатерската задруга „Елан“ од Скопје го менува седиштето од ул. „Питу Гули“ бр. 55 на улица „275“ Б. Б. (во работните простории на Задругата „Паравод“ — Скопје).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 171/62. (316)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 31, страна 81, свеска I е запишано следното: Досегашниот директор на Трговското претпријатие на големо „Ангроснабдител“ од Куманово, со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 19040/1 од 4-XI-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 4098/1 од 24-II-1962 год. Борко Максимовски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Петковска Бранка и Глигор Крстев, сметано од 10-III-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 172/62. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 672, страна 931 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 14309 од 11-XII-1961 година седиштето на Трговското претпријатие увоз-извоз „Кооператива“ од Скопје се преместува од ул. „Маршал Тито“ бр. 43 на улица „99 бис“ бр. 8.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 154/62. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 691, страна 1337, свеска II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03/1-13144 од 9-XI-1961 година е одобрено конституирањето на Трговското претпријатие за откуп и

промет со сите видови дефектни стоки од сите производни гранки на големо и мало „Фелер“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 142/62. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 290, страна 1135, свеска I е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 04-12456 од 23-IX-1961 година е одобрено конституирањето на Трговското претпријатие за промет на големо и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак“ — Тетово.

Исто така и досегашниот в. д. директор Александар Петровски, со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 01-2891 од 27-II-1962 година, е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, сметано од 16-III-1962 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 179/62. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 97, страна 229 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие „Шар“ од Гостивар, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 4258 од 10-VII-1961 год. е припоено кон Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ од Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 190/62. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 88, страна 201 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 4253 од 10-VII-1961 година кон Трговското претпријатие за промет со мешани стоки „Маврово“ од Гостивар се припојува Трговското претпријатие „Шар“ од Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 189/62. (334)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 106, страна 295 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие за текстил, галантерија и намештај на мало „Ткаенина“ од Куманово, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 2980/1 од 29-I-1962 година е припоено кон Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожи, гуми, парфимерија и др. на мало „Текстилпромет“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 191/62. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 54, страна 139 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на оп-

штината Куманово под бр. 2980/1 од 29-I-1962 година кон Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожи, гуми, парфимерија и др. на мало „Текстилпромет“, Куманово, се припојува Трговското претпријатие за текстил, галантерија и намештај на мало „Ткаенина“, Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 192/62. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 193, страна 515 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци под бр. 01-8762 од 18-X-1961 година дејноста на Индустриското производно претпријатие „Таан алва“ од Кавадарци во иднина се проширува и со производство на сода-вода.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 182/62. (339)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 146, страна 393 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните „Лабораторија“ импорт — претпријатие за промет со лабораториски, хемиско-технолошки и медицински апарати и прибор — Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Идадија Скопје под бр. 2896 од 19-II-1962 год. е припоено кон Претпријатието за фотооптички услуги и трговија „Фотоцентар“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 186/62. (342)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 55, страна 161 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 2896 од 19-II-1962 година кон Претпријатието за фотооптички услуги и трговија „Фотоцентар“ — Скопје е припоена „Лабораторија“ импорт — претпријатие за промет со лабораториски, хемиско-технолошки и медицински апарати и прибор — Скопје.

Исто така со решението бр. 04-2536/1 од 20-II-1962 година на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје и дејноста на Претпријатието за фотооптички услуги и трговија „Фотоцентар“ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: промет на големо и мало со фотооптички апарати, материјали и прибор, геодетски и мерни инструменти и апарати, лабораториски апарати, прибор и хемикалии, хемиско-технолошки апарати и прибор, медицински апарати и прибор, апарати, инструменти, ситен прибор и хемикалии за забавство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 185/62. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 113, страна 471 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Земјоделската задруга „Петре Ѓорчев“ од село Попадија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Чашка под бр. 03-834/1 од 19-III-1962 година е припоена

кон Земјоделската задруга „Бистра“ од село Степанци, Титоввелешко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 195/62. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 98, страна 363 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Чашка бр. 03-834/1 од 19-III-1962 година кон Земјоделската задруга „Бистра“ од село Степанци се припојува Земјоделската задруга „Петре Ѓорчев“ од село Попадија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 196/62. (346)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71, страна 283 е запишано следното: Иван Костовски, досегашен управник на Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница, Тетовска околина, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За в. д. управник на задругата е назначен со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 01-2896 од 27-III-1962 год. Светислав Ивановски. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Евгениевски Васил, шеф на сметководството, сметано од 19-III-1962 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 181/62. (348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 99, страна 267, свеска I е запишано следното: Досегашниот потписник на Фабриката за бетонски производи „Карпош“ од Ѓорче Петров, Аврамовски Глигоров Симо, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За раководител на стопанско-сметководниот сектор на Фабриката за бетонски производи „Карпош“ од Ѓорче Петров е назначен со конкурс Тома Михајло Ничота. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници в. д. директорот Штимац Душан, градежен инженер, Димовски Тодор, шеф на градежната оператива, Трапалски Петар, шеф на финансиското книговодство, сметано од 24-III-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 202/62. (353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 286, страна 835, свеска I е запишано следното: Досегашниот директор на Претпријатието за обработка на тутун — Гевгелија инж. Митко Николов Дебников, со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија под бр. 01-5940/1 од 3-XI-1961 година, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Гевгелија под бр. 5939 од 25-XII-1961 година Александар Малев. Тој претпријатието ќе го пот-

пишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Кирил Караџозов, сметано од 22-III-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 193/62. (355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 28, страна 67 е запишано следното: Лазо Сандевски, досегашен управник на Земјоделската задруга „Изворски“ од село Богданци, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

Исто така им престанува правото за потпишување и на пом. книгководителот на задругата Ристо Андов и на Алекса Ѓуров, шеф на сметководството.

За управник на задругата е назначен Мирчо Џочков. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници Алекса Ѓуров, референт по кредити и инвестиции, Михаил Шарланџиев, шеф на сметководството, и Александар Шаокаров, сметано од 10-I-1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 39/62. (356)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Уверение за отпуст од државјанството на ФНРЈ бр. 12-17537/59 год., издадено од ДСВР на НРМ — Скопје на име Шабанов Зија Јашар и Селвет, с. Милино, Св. Николе. (3300)

Уверение за отпуст од државјанството на ФНРЈ бр. 12-17763/59 год., издадено од ДСВР на НРМ — Скопје на име Абазова Лиман Барије, с. Милино, Св. Николе. (3301)

Свидетелство за завршена IV година учителска школа, издадено од Учителската школа во Битола на име Милева Методијева Јаноска, с. Слепче — Битолско. (2353)

Свидетелство за завршена I година учителска школа на име Милева Методијева Јаноска, с. Слепче — Битолско. (2654)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пара С. Зенговска, с. Цапари, Битолско. (2655)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Васко Јанкулевски, ул. „Цоне Василев“ бр. 18 — Битола. (2658)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Стеван Драгутин Петровиќ, с. Бедине, Кумановско. (2657)

Свидетелство бр. 180 од 29-VI-1959 год. за завршена музичка школа, издадено од Музичката школа во Суботица на име Иван С. Илиќ, с. Табановце, Кумановско. (2658)

Здравствена легитимација бр. 72081, издадена од ЗСО — Битола на име Мазес Фикри Мустафовски, ул. „Тр. Белев“ бр. 20 — Битола. (2659)

Свидетелство бр. 184 од 6-VI-1960 год. издадено од Осумгодишното училиште „Петре Поп Арсов“

— Богомила на име Бошко Данев Тодевски, с. Богомила, Титоввелешко. (2661)

Работна книшка бр. 2118/55, издадена од Народниот одбор на општината Дебар на име Есат Амит Черкези, с. Врбјани, Гостивар. (2662)

Здравствена легитимација бр. 607, издадена од ЗСО — Берово на име Тодор Китанчевски, ул. „Партизанска“ бр. 7 — Радовиш. (2663)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Бошко Тасев, ул. „14 бригада“ бр. 5 — Кочани. (2664)

Индекс бр. 174 за вонреден студент при Стоматолошкиот факултет — Скопје на име Бојка Ризо Велева, ул. „М. Гинова“ бр. 11 — Титов Велес. (2665)

Здравствена легитимација бр. 13350, издадена од ЗСО — Гостивар на име Хилмије К. Камбер, с. Камењане, Тетовско. (2666)

Здравствена легитимација бр. 15369 на име лебике Илми Мурати, с. Камењане, Тетовско. (2667)

Работна книшка бр. 1715, издадена од Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје на име Јордан Ѓорѓиев Ефремов, ул. „М. Тито“ бр. 71 Винаца — Кочани. (2668)

Здравствена легитимација бр. 1165, издадена од ЗСО — Радовиш на име Благо Костадинов Калешков, с. Загорци — Радовиш. (2669)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елица Николовска, Скопје. (2670)

Здравствена легитимација бр. 25001, издадена од Испоставата на ЗСО — Рожој, Иванград на име Саит Муриќ, Скопје. (2671)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вита Н. Настева, Скопје. (2672)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџеб Д. Абазов, Скопје. (2673)

Свидетелство за завршена I година занаетчиско училиште, издадено од Занаетчиското училиште во Скопје на име Благоја Тасевски, Ѓорче Петров. (2674)

Дозвола за држење и носење на оружје ред. бр. 703, издадена од СВР — Скопје на име Славко Ј. Чиновски, Скопје. (2675)

Диплома за завршено Средно техничко училиште-Електро отсек, издадена од Средното техничко училиште-Електро отсек — Скопје на име Љубомир Размовски, Охрид. (2676)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Столевска, Скопје. (2677)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нације Рамадани, Скопје. (2678)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Куманово на име Јахи Г. Рамадани, Скопје. (2679)

Оружен лист бр. 686, издаден од СВР — Скопје на име Александар Т. Ѓеорѓиевски, с. Г. Лисиче, Скопје. (2680)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сефедин Ештрефи, с. Трубарево, Скопско. (2681)

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ бр. 12-22902/1-59 на име Хилмо Аземов Мујковиќ, с. Житоше, Битолско. (2682)

Свидетелство за положен испит за раководител на парни котли — ложац на име Шабан Ј. Алијевски, Скопје. (2683)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наум Петковски, Скопје. (2684)

Полиса за осигурување бр. 148133 на сума од 27.000 дин., издадена од Осигурителниот завод — Скопје на име Глигор И. Новаков, Скопје. (2685)

Воена буква на име Тоде Митревски, с. Брденик, Битола. (2686)

Работна книшка бр. 5161/58, издадена од НО на општината Куманово на име Трајан Славков Колевски, ул. „Кирил и Методија“ бр. 23 — Куманово. (2687)

Здравствена легитимација бр. 5329, издадена од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Бона Васева Стоичева, ул. „Партизанска“ бр. 16 — Кр. Паланка. (2688)

Здравствена легитимација бр. 13295, издадена од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Санде Јованов Станковски, с. Псача, Кр. Паланка. (2689)

Здравствена легитимација бр. 7075, издадена од ЗСО — Дебар на име Агим Пачуку, Дебар. (2690)

Здравствена легитимација на име Спиро С. Коцески, ул. „Карадникска“ бр. 3 — Кичево. (2691)

Здравствена легитимација бр. 16954, издадена од ЗСО — Гевгелија на име Ристо Ј. Костадинов, ул. „Ванчо Прке“, Гевгелија. (2692)

Здравствена легитимација бр. 93407, издадена од ЗСО — Тетово на име Салија Казилкоски, с. Лабуниште, Охридско. (2693)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6936, издадена од ЗСО — Прилеп на име Боге Илиев Пишлески, с. Бучин, Битолско. (2694)

Диплома издадена од Учителската школа „Бр. Миладинови“ — Битола во учебната 1953/54 год. на име Роксани Делова, ул. „Нико Фуидоли“ бр. 8 — Битола. (2695)

Оружен лист бр. 105, издаден од СВР — Куманово на име Благој Ѓорѓиев Димитров, ул. „Планинска“ бр. 8 — Кратово. (2696)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 717/430 издадена од ЗСО — Испостава — Македонски Брод на име Стојмир Ѓорѓиев Павлевски, с. Прешнево, Кичево. (2697)

Свидетелство за завршен III клас гимназија, издадено од Училиштето „Јосиф Јосифовски“ — Гевгелија на име Нада Андонова Џицева, ул. „Јане Сандански“ бр. 4 — Гевгелија. (2698)

Здравствена легитимација бр. 7363, издадена од СВ. Николе на име Елшани Јонуз, с. Милино, Св. Николе. (2699)

Работна книшка бр. 264807/220, издадена од Бирото за посредување на трудот — Белград на име Јелица Арсиќ, Скопје. (2700)

Здравствена легитимација бр. 145371, издадена од ЗСО — Скопје на име Христина Лазарева, Скопје. (2701)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојче Кметовски, Скопје. (2702)

Здравствена легитимација бр. 4537 на име Југослав Синановиќ, ул. „Климент Охридски“ бр. 7 — Битола. (2703)

Свидетелство за завршено IV одделение през учебната 1954/55 год., издадено од Училиштето во село Горно Крушје на име Рада Иваноска, ул. „Вл. Николовски“ бр. 22 — Прилеп. (2704)

- Работна книшка на име Владо А. Крстевски, с. Опаје, Кумановско, (2703)
- Работна книшка бр. 11732, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Јордан Славков Темелков, ул. „Коле Цветков“ бр. 33 — Титов Велес. (2706)
- Свидетелство бр. 42 за завршен III клас средно земјоделско училиште на име Марија А. Пејчева, Средно зем. училиште, Тетово. (2707)
- Здравствена легитимација на име Тодор Н. Илиевски, станбена зграда 4 — Тетово. (2708)
- Здравствена легитимација бр. 2545 на име Марија Алексиќ, Тетово. (2709)
- Здравствена легитимација бр. 1421 на име Димитар Василев Чамински, с. Владимирово. Берово. (2710)
- Здравствена легитимација бр. 21133, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Николчо Сандев Стоилков, с. Зрновци, Кочани. (2711)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 1764, издадена од ЗСО — Радовиш на име Јана Ефтимова Петрова, с. Ораовица, Радовиш. (2712)
- Работна книшка бр. 336568/3929, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Станика Славковиќ, Скопје. (2713)
- Работна книшка бр. 838843/7542, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Нухи Рама, Скопје. (2714)
- Здравствена легитимација бр. 180970, издадена од ЗСО — Скопје на име Ејуп Таири, с. Балиќ, Урошевац. (2715)
- Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Урошевац на име Ејуп Таири, с. Балиќ, Урошевац. (2716)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатиме Дураку, Скопје. (2717)
- Здравствена легитимација бр. 73102 издадена од ЗСО — Сомбор на име Марица Спасиќ, с. Бутел, Скопско. (2718)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Пирот на име Верица Кирова, Скопје. (2719)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Марија Димитрова, ул. „Далматинска“ бр. 78 — Битола. (2720)
- Здравствена легитимација бр. 9439, издадена од ЗСО — Битола на име Лена Прчевска, с. Буково, Битолско. (2721)
- Здравствена легитимација бр. 19539, издадена од ЗСО — Битола на име Иванчо Г. Стефановски, ул. „Беласица“ бр. 19 — Битола. (2722)
- Сообраќајна дозвола за камион марка „Дот“ рег. бр. В-IV-14-76, издадена од СВР — Битола на Трговското прет. „Искра“ — с. Кривогаштани, Битолско. (2723)
- Здравствена легитимација бр. 1535, издадена од ЗСО — Струга на име Веџет Виџану Камбер, с. Заграчани, Струга. (2724)
- Здравствена легитимација бр. 8355, издадена од ЗСО — Радовиш на име Станко Стоименов, ул. „Плачковица“ бр. 49 — Радовиш. (2725)
- Работна книшка бр. 1289, серија бр. 310042, издадена од Прилеп на име Миливоје Иванов Талески, с. Слечче, Битолско. (2726)
- Здравствена легитимација бр. 5097, издадена од ЗСО — Куманово на име Савка Петковска, с. Драгоманце, Кумановско. (2727)
- Свидетелство бр. 32/61, издадено од Трговската школа во Тетово на име Енвер Шакири. вл. „Железничка“ бр. 10 — Тетово. (2728)
- Воена книшка на име Јаши Харуна Јаши, с. Шипковица, Тетово. (2729)
- Воена книшка на име Петар Тодор Спасевски с. Бујковци, Скопско. (2730)
- Здравствена легитимација бр. 8290, издадена од ЗСО — Испостава — Делчево на име Фидана Оплова, с. Истевник, Делчево. (2731)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Стојанка Б. Наумовска, с. Кошино, Прилеп. (2732)
- Воена книшка на име Трајко Станојко Митевски, с. Нежилово, Кратово. (2733)
- Работна книшка бр. 8529, серија бр. 159843, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Младен Т. Михајловски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 40 — Куманово. (2734)
- Решение за прием во државјанство на ФНРЈ и НРМ издадено од Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ през 1951 год. на име Блаже Ванев Волчевски, ул. „Иво Рибар Лопа“ бр. 2 — Охрид. (2735)
- Работна книшка бр. 7279, серија бр. 122060, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титовград на име Мислим Зекири Мустафан, с. Врбјани, Гостивар. (2736)
- Работна книшка рег. бр. 52, серија бр. 101684, издадена од НО на општината Маврово на име Абдул Арслани, с. Требиште, Тетовско. (2737)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 1390, издадена од ЗСО — Радовиш на име Донка М. Николова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 93 — Радовиш. (2738)
- Работна книшка бр. 22354/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Миодраг Калиќ, Скопје. (2739)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Костадинка Давчева, Скопје. (2740)
- Дозвола за носење на оружје рег. бр. 1038, издадена од СВР — Скопје на име Адем Јануз Зуберовски, Скопје. (2741)
- Здравствена легитимација бр. 246629, издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Ниниќ, Скопје. (2742)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павле Коцевски, Скопје. (2743)
- Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Петар А. Лазовски, Скопје. (2744)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Петар, Бисерка, Грозданка и Лазосите Лазовски, Скопје. (2745)
- Индекс бр. 2956, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Часлав Радовиќ, Скопје. (2746)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Пирковиќ, Скопје. (2747)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4058, издадена од ЗСО — Испостава — Крушево на

име Добре Душанов Петрески, с. Растојца, Крушево. (2748)

Здравствена легитимација на име Ѓурѓа Србиноска, ул. Ленин“ бр. 32 — Прилеп. (2749)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Роска А. Јоневска, ул. „Киро Фетак“ бр. 28 — Куманово. (2750)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1337, издадена од ЗСО — Испостава — Кратово на име Гане Љубенов Дончев, с. Сакулица. Кратово. (2751)

Работна книшка бр. 144792, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кр. Паланка на име Стеван Дејанов Мацев, Кр. Паланка. (2752)

Здравствена легитимација бр. 14765, издадена од ЗСО — Штип на име Александар Стојанов, ул. „Партизанска“ — Штип. (2753)

Здравствена легитимација бр. 2967, издадена од ЗСО — Кочани на име Киро Филков, с. Чешиново, Кочани. (2754)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Петровски, с. Шишево, Ѓорче Петров. (2755)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Николовска, Скопје. (2756)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митре С. Јовановски, с. Брнарци, Скопско. (2757)

Работна книшка рег. бр. 38, серија бр. 286909, издадена од НО на општината Чашка на име Софка Петрушева, Скопје. (2758)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Васиќ, Скопје. (2759)

Здравствена легитимација бр. 231563, издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Костовски, Скопје. (2760)

Свидетелство за завршена III година стопанско училиште, издадено од Стопанското училиште „К. Рацин“ — Битола на име Цветанка Вladoва Секулова, ул. „Дебар“ бр. 100 — Битола. (2761)

Свидетелство за положен завршен испит квалификуван работник — метало стругар бр. 165/59 на име Борис Палашевски, ул. „Царчов камен“ бр. 2, Битола. (2762)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште во с. Псача на име Стамен Петрушев Стефановски, ул. „Карло Маркс“ бр. 110 — Куманово. (2763)

Работна книшка бр. 12185 на име Томислав Диме Пановски, ул. „Славе Петков“ бр. 82 — Титов Велес. (2764)

Здравствена легитимација бр. 746, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Соња Темелкова ул. „М. Горки“ бр. 166 — Титов Велес. (2765)

Здравствена легитимација на име Слободанка Николова, Титов Велес. (2766)

Здравствена легитимација бр. 4377, издадена од ЗСО — Битола на име Методија Н. Младенов, ул. „Гостивар“ бр. 7 — Битола. (2767)

Здравствена легитимација бр. 54021, издадена од ЗСО — Битола на име Киро В. Велевски, ул. „Сутјеска“ бр. 8 — Битола. (2768)

Работна книшка рег. бр. 168, серија бр. 081337, издадена од НО на општината Мориово, с. Мана-

стир на име Стојан П. Рошкоски, ул. „К. Рацин“ бр. 1 — Прилеп. (2769)

Здравствена легитимација бр. 1401 на име Миле Кипров Јакимовски, с. Девич, — Кичево. (2771)

Здравствена легитимација бр. 46280, издадена од ЗСО — Прилеп на име Соња Бошкова Костоска, ул. „Маркова“ бр. 2 — Прилеп. (2770)

Работна книшка рег. бр. 3317, серија бр. 2'8872, издадена од НО на општината Ресен на име Спасе Ѓорѓиев Василевски, с. Стене, Ресен. (2772)

Здравствена легитимација бр. 488, издадена од ЗСО — Штип на име Милован П. Василев, Штип. (2773)

Здравствена легитимација бр. 22238/38, издадена од ЗСО — Штип на име Симеон Д. Донев, ул. „Васил Догандиски“ бр. 43 — Штип. (2774)

Здравствена легитимација бр. 6359, издадена од ЗСО — Штип на име Динка Талевски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24 — Штип. (2775)

Здравствена легитимација бр. 797, издадена од ЗСО — Берово на име Спаско Ѓеров Мавродиов, ул. „Брегалничка“ бр. 10 — Делчево. (2776)

Здравствена легитимација бр. 69568 на име Радивоје С. Вуковиќ, В. П. 3982-1 — Демир Капија. (2777)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Костинци на име Борис Јанески, с. Костинци — Прилеп. (2778)

Воена буква бр. 260, издадена од Инженерски одред Вељи Поток — Београд на име Шериф Ешреф Ганија, с. Лисец, Тетовско. (2779)

Здравствена легитимација на име Елез Елези, ул. „Вардарска“ бр. 65 — Тетово. (2780)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Братство“ с. Челопек на име Лазар Ангелкоски, ул. „ЈНА“ бр. 16 — Тетово. (2781)

Воена легитимација на име Борис Јонче Јовчевски, с. Лисолај, Битола. (2782)

Здравствена легитимација бр. 66380 на име Назифе Усеиновска, ул. „Кајмакчалан“ бр. 6 — Битола. (2783)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Пробиштип на име Спасена С. Малинова, с. Кркла, Кр. Паланка. (2784)

Здравствена легитимација бр. 10688, издадена од ЗСО — Филијала — Крива Паланка на име Ратка Сандева Јовановска, с. Градец, Кр. Паланка. (2785)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Гордана Ристо Шарланџиева, ул. „М. Тито“ бр. 220 — Гевгелија. (2786)

Здравствена легитимација бр. 7494 на име Ристо Алексос, с. Раштани, Титов Велес. (2787)

Работна книшка бр. 282, издадена од НО на општината Маврово на име Гани Рустема Ислами, с. Врбјани, Гостивар. (2788)

Здравствена легитимација бр. 12724, издадена од ЗСО — Гостивар на име Костадинка Матеска, Гостивар. (2789)

Свидетелство од I година економска школа, издадено од Економската школа „Чеде Филиповски“ — Гостивар на име Никодим М. Цветковски, с. Богдево, Гостивар (2790)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Весна Георгиева, ул. „Мирче Ацев“ бр. 5 — Кочани. (2791)

Здравствена легитимација бр. 7987, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Костадин Ристов Петров, с. Грбевци, Радовиш. (2792)

Здравствена легитимација бр. 5190, издадена од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Трајан Јованов Михов, с. Гарван, Радовиш. (2793)

Здравствена легитимација бр. 10494, издадена од ЗСО — Пробиштип на име Живка Наумова, с. Добрево — Кочани. (2794)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Нелковски, Скопје. (2795)

Индекс издаден од Педагошката академија — Скопје на име Идрис Догани, Скопје. (2796)

Здравствена легитимација бр. 3505, издадена од ЗСО — Штип на име Ристо Камчевски, Скопје. (2797)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Бујановац на име Беџет Љ. Казими, Скопје. (2798)

Диплома за завршен аутомеханички испит, издадена од Индустриската школа — Скопје на име Глигор Штрбевски, Скопје. (2799)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љуба Ј. Јовчевски, с. Бразда, Скопско. (2800)

Здравствена легитимација бр. 59760 на име Дељо Јанковски, Дом за старци, Битола. (2801)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. VII/19, издадена од СВР — Битола на име Димитар Р. Кочовски, с. Бач, Битолско. (2802)

Воена книшка издадена од КВО — Тетово на име Џемаил Ајдина Селими, с. Ломница, Тетовско. (2803)

Здравствена легитимација бр. 2021, издадена од ЗСО — Кочани на име Јованка Ристова, с. Зрновци, Кочани. (2804)

Здравствена легитимација бр. 2790, издадена од ЗСО — Радовиш на име Борис Николов Колеџ, ул. „Раклишки пат“ бр. 3 — Радовиш. (2805)

Работна книшка бр. 840/60, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Загорка Филипова, Скопје. (2806)

Здравствена легитимација бр. 66711, издадена од ЗСО — Скопје на име Олга П. Трифуновска, Г. Петров. (2807)

Здравствена легитимација бр. 8768/55, издадена од ЗСО — Гостивар на име Дилавер Билаловски, Скопје. (2808)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоица Аврамовска, Скопје. (2809)

Воена книшка издадена во Бихач на име Јордан Пенчов Миленков, Скопје. (2810)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Ристовски, Скопје. (2811)

Здравствена легитимација бр. 64400, издадена од ЗСО — Тетово на име Недмедин А. Ајдари, ПТТ и Монтер, Маврово, Гостивар. (2812)

Здравствена легитимација бр. 1648, издадена од ЗСО — Испостава — Крушево на име Коста Ристов Илиески, ул. „М. Матак“ бр. 43 — Крушево. (2813)

Ученичка книшка бр. 10 за завршена VI одделение, издадена од Основното училиште „Климент Охридски“ с. Мождивњак на име Верка С. Мацовска, Крива Паланка. (2814)

Здравствена легитимација бр. 63/400, издадена од ВП 2030/7 — Рума на име Зија Реџепа Абази, с. Бозовце, Тетовско. (2815)

Работна книшка бр. 20288 на име Велика Тошевска, ул. „Цветан Димов“ бр. 50 — Битола (2816)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Павле Ристев Илчевски, ул. „Христо Узунов“ бр. 36 — Битола. (2817)

Здравствена легитимација бр. 139870 на име Танас Поповски, ул. „И. Милутиновиќ“ бр. 68/VII — Битола. (2818)

Здравствена легитимација бр. 1989, издадена од ЗСО — Прилеп на име Пејо Стојановски, ул. „Цане Коњарец“ бр. 108 — Прилеп (2819)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Алиџе Џеврије, с. Бедиње, Куманово. (2820)

Работна книшка бр. 5161/52, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Трајан Слагков Коневиќ, ул. „Кирил и Методи“ бр. 23 — Куманово. (2821)

Свидетелство бр. 77 за IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Крилатица на име Божин Јорданов Јакимов, с. Талашманци, Кратово. (2822)

Здравствена легитимација бр. 4731, издадена од ЗСО — Испостава — Кочани на име Лилјана Петрова Заова, с. Тркање, Кочани. (2823)

Воена книшка издадена од ВП 6644 — Смедерево на име Феми Мицаита Асани, с. Теарце, Тетовско. (2824)

Здравствена легитимација на име Спиро Хаџи Спироски, ул. „М. Ацев“ бр. 2 — Прилеп (2825)

Здравствена легитимација бр. 16624 на име Киро Петровски, ул. „Брегалница“ бр. 20 — Битола. (2826)

Здравствена легитимација бр. 32505, издадена од ЗСО — Битола на име Велика Н. Андоновска, ул. „Илинден“ бр. 65 — Битола. (2827)

Здравствена легитимација бр. 8377, издадена од ЗСО — Куманово на име Југославка Димитријевска, с. Арбанашко, Кумановско. (2828)

Здравствена легитимација бр. 1634/476, издадена од ЗСО — Гостивар на име Исмаил Селима Шеху, ул. „Панче Поповски“ бр. 10 — Гостивар. (2829)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Милован Стојче Николов, Пробиштип, Кочани. (2830)

Воена книшка на име Ивџа Атанасов Севдинов, с. Пиперово, Струмица. (2831)

Здравствена легитимација бр. 8090, издадена од ЗСО — Испостава — Делчево на име Шемши Шифкетов Усинов, ул. „Орце Николов“ бр. 16а — Делчево. (2832)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Божин Ј. Стојановски, с. Рогачево, Тетовско. (2833)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Куманово на име Војс Т. Димковски, ул. „Н. Карев“ бр. 29 — Куманово. (2834)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доца Китанова, Скопје. (2936)

Свидетелство бр. 01-289 за завршен VIII клас гимназија, издадено од Гимназијата во Охрид на име Сузана Казим, Охрид. (2837)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Миткова, Скопје. (2938)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојко Величковски, с. Ст. Бара. Скопско. (2839)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милева Стефковска, с. Белимбегово, Скопско. (2840)

Оружен лист бр. 653, издаден од СВР — Скопје на име Азем Ш. Бајрам, с. Студеничани, Скопско. (2841)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милојко Шестакоски, с. Боротино, Прилеп. (2842)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Драган Попоски, ул. „Републиканска“ бр. 20 — Прилеп. (2843)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 97 на име Зорка Стојкова Симоновска, с. Добршане, Кумановско. (2844)

Здравствена легитимација бр. 15684, издадена од ЗСО — Титов Велес на име Трајче Лазаревски, ул. „Вл. Назор“ бр. 166 — Титов Велес. (2845)

Здравствена легитимација бр. 11182 на име Алириза Шериџа Зекири, с. Јеловјане, Тетовско. (2846)

Здравствена легитимација бр. 11179 на име Сулфикар Рамиз Зекири, с. Јеловјане, Тетовско. (2847)

Здравствена легитимација бр. 11178 на име Музафер Рамиза Зекири, с. Јеловјане, Тетовско. (2848)

Здравствена легитимација бр. 11122/3452, издадена од ЗСО — Гостивар на име Белур Ашима Садику, с. Чегране, Гостивар. (2849)

Работна книшка бр. 10339/57 на име Раиф В. Шакири, ул. „Мирче Ацев“ бр. 46 — Тетово (2850)

Здравствена легитимација бр. 1833, издадена од ЗСО — Тетово на име Асан Ариф Исмаил, с. Гајре, Тетовско. (2851)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6468, издадена од ЗСО — Прилеп на име Данаил Бошков Колчаковски, с. Врбјани, Битолско. (2852)

Здравствена легитимација бр. 2145 на име Вангел Алек. Талевски, с. Стрежово, Битолско. (2853)

Матурско свидетелство издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Битола през 1960 година на име Павлина Вангелова, ул. „Цане Василев“ бр. 20 — Битола. (2854)

Здравствена легитимација бр. 1260, издадена од ЗСО — Испостава — Кршешо на име Кирилче М. Денковски, ул. „Шула Мина“ бр. 27а — Кршешо. (2855)

Работна книшка бр. 5700, издадена од НО на општината — Куманово на име Косара Димоза Малиновска, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 46 — Куманово. (2856)

Здравствена легитимација бр. 30337 на име Радмила Малиновска, ул. „М. Пијаде“ бр. 158 — Куманово. (2857)

Сообраќајна дозвола бр. ОН-13-66, серија 433, издадена од СВР — Охрид на Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ — Охрид. (2858)

Здравствена легитимација бр. 7712, издадена од ЗСО — Ресен на име Живка Гоше Цепенкова, с. Кршешо, Ресен. (2859)

Здравствена легитимација бр. 3599 на име Андријасани, Дебар. (2860)

Здравствена легитимација бр. 48193 на име Селвије Сулејмани, ул. „ЈНА“ бр. 22 — Гостивар. (2861)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Милан Д. Николов, ул. „4 јули“ бр. 3 — Титов Велес. (2862)

Здравствена легитимација бр. 63394, издадена од ЗСО — Тетово на име Блага Ацеска, ул. „Прохор Пчински“ бр. 47 — Тетово. (2863)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Умер Ислам Умер, Скопје. (2864)

Работна книшка бр. 7730, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на име Јордан Велев, Скопје. (2865)

Работна книшка бр. 3817, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Ангелина Зафировска, Скопје. (2866)

Дозвола за обавување амалски занает, издадена од НО на општината Кале — Скопје на име Хавзи Зекиров, Скопје. (2867)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миљалим Сејди, Скопје. (2868)

Работна книшка бр. 6363/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Александар Атанасовски, Скопје. (2869)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Ѓорѓиева, Скопје. (2870)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Ѓорѓи Кулишевски, Скопје. (2871)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Мустафа, с. Држилово, Скопско. (2872)

Свидетелство за завршен испит III разред Градежен отсек при Специјалното градежно училиште во Битола на име Аница П. Ристевска, Скопје. (2873)

Дозвола за обавување на занает — чистач на кондури, издадена од НО на општината Кале — Скопје на име Малик А. Мустафа, Скопје. (2874)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 6423, серија бр. 0003983 издадена од СВР — Битола на име Павле Ѓорѓиев Лимитровски, с. Жабени, Битолско. (3386)

Лична карта рег. бр. 53504, серија бр. 0138507 издадена од СВР — Битола на име Александар Неданов Котевски, с. Подино, Битолско. (3387)

Лична карта рег. бр. 3362, серија бр. 0400771 издадена од СВР — Св. Николе на име Живко Трајанов Василевски, с. Градиште, Кумановско. (3388)

Лична карта рег. бр. 24040, серија бр. 0530858 издадена од СВР — Куманово на име Стојан Микаилов Тасевски, с. Малотино, Кумановско. (3389)

Лична карта рег. бр. 208, серија бр. 0368218 на име Слоботка Стојан (Тимотијевиќ) Костова, с. Ветерско, Титоввелешко. (3390)

Лична карта рег. бр. 14945, серија бр. 0335363 издадена од СВР — Титов Велес на име Трајче Иванов Костовски, с. Ветерско, Титоввелешко. (3391)

Лична карта рег. бр. 5662, серија бр. 0702172 издадена од СВР — Гостивар на име Целадин Абедин Гулаи, ул. „МЧФ“ бр. 63 — Гостивар (3322)

Лична карта рег. бр. 5999, серија бр. 0309073 издадена од СВР — Св. Николе на име Глигор Стефан Иванов, с. Пишица, Кочани. (3393)

Лична карта рег. бр. 5119, серија бр. 0402121 издадена од СВР — Св. Николе на име Блажо Манев Јованчев, с. Макреш, Св. Николе. (3394)

Лична карта рег. бр. 1362, серија бр. 0610773 издадена од СВР — Куманово на име Лазар Стојанов Арсов, с. Г. Црнилиште, Св. Николе. (3395)

Лична карта рег. бр. 634, серија бр. 0051314 издадена од СВР — Кочани на име Јованче Стојанов Ананијев, с. Речани, Кочани. (3396)

Лична карта рег. бр. 6175, серија бр. 0475384 издадена од СВР — Струмица на име Димитар Митев Марков, с. Седларци, Струмица. (3397)

Лична карта рег. бр. 1026, серија бр. 0323022 издадена од СВР — Струмица на име Видосава Сократ (Тамбурџиева) Јанева, ул. „8 март“ бр. 45 — Струмица. (3393)

Лична карта рег. бр. 759, серија бр. 0642169 на име Наско Блажев Ефремовиќ, с. Ст. Нагоричане, Кумановско. (3393)

Лична карта рег. бр. 13432, серија бр. 0158193 издадена од СВР — Прилеп на име Тоде Галев Дамевски, ул. „Т. Тарџан“ бр. 1 г — Прилеп. (3400)

Лична карта рег. бр. 14108, серија бр. 3206233 издадена од СВР — Ѓвџилане на име Илјаз Ајдина Бајралија, с. Крушје, Титоввелешко. (3401)

Лична карта рег. бр. 9104, серија бр. 0497690 издадена од СВР — Кавадарци на име Добре Соколов Ѓелов, с. Галиште, Кавадарци. (3402)

Лична карта рег. бр. 3202, серија бр. 0130812 издадена од СВР — Прилеп на име Сотир Јордан Јандрејоски, ул. „Орде Чопела“ бр. 43 — Прилеп. (3403)

Лична карта рег. бр. 5253, серија бр. 0565653 издадена од СВР — Куманово на име Драган Денков Спасовски, с. Нежилово, Кратово. (3404)

Лична карта рег. бр. 1326, серија бр. 0778931 на име Дервиш Рамиз Ибраими, с. Ломница, Тетовско. (3405)

Лична карта рег. бр. 5456, серија бр. 0417614 издадена од СВР — Радовиш на име Костадин Димитров Василев, с. Војславци, Радовиш (3406)

Лична карта рег. бр. 2544, серија бр. 0262938 издадена од СВР — Демир Хисар на име Методија К. Кромидаровски, с. Смилево, Битолско. (3407)

Лична карта рег. бр. 3688, серија бр. 063698 издадена од СВР — Куманово на име Саида С. Додевска, ул. „Страшко Симонов“ бр. 30 — Куманово. (3408)

Лична карта рег. бр. 7438, серија бр. 0639113 издадена од СВР — Куманово на име Ратко Ј. Додевски, ул. „Страшко Симонов“ бр. 30 — Куманово. (3409)

Лична карта рег. бр. 203, серија бр. 0319613 издадена од СВР — Радовиш на име Јордан Михаил Димитриев, ул. „22 октомври“ бр. 24 — Радовиш. (3410)

Лична карта рег. бр. 7228, серија бр. 0113474 издадена од СВР — Битола на име Менка Наум (Штрконова) Петрова, ул. „Јоргов Камен“ бр. 10 — Битола. (3411)

Лична карта рег. бр. 7126, серија бр. 0245319 издадена од СВР — Демир Хисар на име Стојан Војне Илијовски, ул. „М. Ефтимов“ бр. 52а — Крушево. (3412)

Лична карта рег. бр. 245, серија бр. 0237035 издадена од СВР — Куманово на име Момчило Миланов Тасевски, с. Косматац, Кумановско. (3413)

Лична карта рег. бр. 640, серија бр. 0273756 издадена од СВР — Тетово на име Никодин Коста Смилевски, ул. „Балтепе“ бр. 13 — Тетово. (3414)

Лична карта рег. бр. 7925, серија бр. 0669385 издадена од СВР — Тетово на име Берзат Изета Рушити, с. Меро, Тетовско. (3415)

Лична карта рег. бр. 2280, серија бр. 0698790 издадена од СВР — Гостивар на име Рамиз Демир Кагури, Гостивар. (3416)

Лична карта рег. бр. 5062, серија бр. 0478448 издадена од СВР — Струмица на име Савета Атанас (Силавска) Дрвошанова, с. Моноспитово, Струмица. (3417)

Лична карта рег. бр. 4256, серија бр. 0080488 издадена од СВР — Струмица на име Јосиф Иванов Цеков, с. Ново Село, Струмица. (3418)

Лична карта рег. бр. 12593, серија бр. 0083850 издадена од СВР — Битола на име Јован Мице Ристевски, ул. „Мет. Патчев“ бр. 24 — Битола. (3419)

Лична карта рег. бр. 1606, серија бр. 0074163 издадена од СВР — Битола на име Трајко Вулче Ѓорѓиевски, ул. Ѓорѓи Наумов“ бр. 15 — Битола. (3420)

Лична карта рег. бр. 39230, серија бр. 0108211 издадена од СВР — Битола на име Богољуб Накев Дојчиноски, с. Ропотово, Прилеп. (3421)

Лична карта рег. бр. 1716, серија бр. 0775806 издадена од СВР — Гостивар на име Загорка Н. Мицкоска, с. Д. Бањица, Гостивар. (3422)

Лична карта рег. бр. 17856, серија бр. 0714466 издадена од СВР — Гостивар на име Азизи Веби Саладин, с. Врпчиште, Гостивар. (3423)

Лична карта рег. бр. 22958, серија бр. 0719666 издадена од СВР — Гостивар на име Мислиме Шаип Ислами, с. Здуње, Гостивар. (3424)

Лична карта рег. бр. 4361, серија бр. 0134463 издадена од СВР — Битола на име Велика Симе (Димитрова) Ѓорѓиева, ул. „Трговска“ бр. 141 — Битола. (3425)

Лична карта рег. бр. 3767, серија бр. 0003699 издадена од СВР — Битола на име Крапа Ѓорѓи (Веланова) Ѓорѓиевска, ул. „Преспа“ бр. 52 — Битола. (3426)

Лична карта рег. бр. 239, серија бр. 0153200
на име Петре Ѓорѓија Колевски, ул. „Мукоз“ бр.
84 — Битола. (3427)

Лична карта рег. бр. 14304, серија бр. 0556128
издадена од СВР — Куманово на име Спасо Трај-
ков Вељановски, с. Малогино, Кумановско. (3428)

Лична карта рег. бр. 3393, серија бр. 0280103
издадена од СВР — Ресен на име Надежда Ту-
фекчиева, ул. „К. Рацин“ бр. 1 — Ресен. (3429)

Лична карта рег. бр. 3358, серија бр. 1944221
издадена од СВР — Нови Сад на име Назиф Ејуп
Мурсели, ул. „Борис Кидрич“ бр. 43 — Тетово.
(3130)

Лична карта рег. бр. 2007, серија бр. 017209 на
име Алил Казим Асани, с. Урвич, Тетовско. (3431)

Лична карта рег. бр. 38515, серија бр. 0393779
издадена од СВР — Гостивар на име Салиу Мамут
Есат, Гостивар. (3432)

Лична карта рег. бр. 4, серија бр. 0270714 на
име Назмија Рефик Тамповска, с. Маврови Анови,
Гостивар. (3433)

Лична карта рег. бр. 17738, серија бр. 0714343
издадена од СВР — Гостивар на име Алил Азир
Фејзи, ул. „Шуматоска“ бр. 24 — Гостивар. (3434)

Лична карта рег. бр. 631, серија бр. 0101341
издадена од СВР — Гостивар на име Тодосија Спи-
ровски, с. Кракорница, Гостивар. (3435)

Лична карта рег. бр. 12342, серија бр. 0553580
издадена од СВР — Куманово на име Благој Ми-
ланов Јорданов, ул. „Л. Колишевски“ — Св. Ни-
коле. (3436)

Лична карта рег. бр. 2341, серија бр. 0373351
издадена од СВР — Кочани на име Борис Мишев
Церев, ул. „Гоце Делчев“ бр. 15 — Винаца, Кочани.
(3437)

Лична карта рег. бр. 4922, серија бр. 0177733
издадена од СВР — Струмица на име Милка Ни-
кола Варбутова, с. Мисоспитово, Струмица. (3438)

Лична карта рег. бр. 521/ш, серија бр. 0422318
издадена од СВР — Штип на име Демир Изаров
Демиров, с. Градошорци, Струмица. (3439)

Лична карта рег. бр. 3763, серија бр. 0173321
издадена од СВР — Струмица на име Реџеп Јусу-
фев Мустафов, с. Градошорци, Струмица. (3440)

Лична карта рег. бр. 6507, серија бр. 0033053
издадена од СВР — Струмица на име Иван Накев
Гелев, с. Ново Село, Струмица. (3441)

Лична карта рег. бр. 289, серија бр. 0312709
на име Ёскир Ибраимов Алијев, с. Градошорци,
Струмица. (3442)

Лична карта рег. бр. 7847/ш, серија бр. 0207420
издадена од СВР — Штип на име Никола Ангелов
Кецев, с. Градошорци, Струмица. (3443)

Лична карта рег. бр. 24742, серија бр. 017870
издадена од СВР — Охрид на име Јусуф Мазлум
Војника, ул. „Лиман Каба“ бр. 14 — Дебар. (3444)

Лична карта рег. бр. 236, серија бр. 0128343
издадена од СВР — Прилеп на име Ружа Стојан
Трајковска, ул. „Бр. Шемшови“ бр. 14 — Прилеп.
(3445)

Лична карта рег. бр. 9698, серија бр. 0334450
издадена од СВР — Титов Велес на име Иван М.
Трајков, с. Мустафино, Св. Никола. (3446)

Лична карта рег. бр. 7691, серија бр. 0639002
издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојчо
К. Јовановски, с. Радибуш, Кр. Паланка. (3493)

Лична карта рег. бр. 10035, серија бр. 0730318
издадена од СВР — Кичево на име Осман Зулко
Гамески, с. Бериково, Кичево. (3490)

Лична карта рег. бр. 1854, серија бр. 0023609
издадена од СВР — Ресен на име Цветко Штрбов-
ски, с. Накелсц, Ресен. (3500)

Лична карта рег. бр. 5800, серија бр. 0070410
издадена од СВР — Гевгелија на име Илија Јанко
Темелков, ул. „Смилево“ бр. 14 — Гевгелија. (3501)

Лична карта рег. бр. 23731, серија бр. 0334633
издадена од СВР — Тетово на име Таир Хада
Ходаи, ул. „Полсг“ бр. 20 — Тетово. (3502)

Лична карта рег. бр. 13163, серија бр. 0678336
издадена од СВР — Тетово на име Гарип Идаста
Фетаи, с. Мала Речица, Тетовско. (3503)

Лична карта рег. бр. 15859, серија бр. 0392509
издадена од СВР — Кочани на име Иван Петров
Христов, ул. „Зсчевиќ“ бр. 5 — Кочани. (3504)

Лична карта рег. бр. 8035, серија бр. 0381345
издадена од СВР — Кочани на име Панте Влади-
миров Атанасов, ул. „Д. Влахов“ бр. 10 — Винаца,
Кочани. (3505)

Лична карта рег. бр. 4269, серија бр. 0564673
издадена од СВР — Куманово на име Драгица
Мијалко (Тодоровска) Јовановска, с. Метежево,
Кр. Паланка. (3506)

Лична карта рег. бр. 851, серија бр. 0001003
издадена од СВР — Битола на име Јован Митрев
Ружиневски, с. Будимирци, Битолско. (3507)

Лична карта рег. бр. 4068, серија бр. 0076639
издадена од СВР — Битола на име Захарија Пе-
рикли (Дафинова) Киза, ул. „М. Тито“ бр. 92 —
Битола. (3508)

Лична карта рег. бр. 4401, серија бр. 0193233
издадена од СВР — Кавадарци на име Фазли
Мемедов Фазлиов, Кавадарци. (3509)

Лична карта рег. бр. 8352, серија бр. 0791405
издадена од СВР — Тетово на име Рамадан Зеј-
нел Амеди, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 5 — Тетово.
(3510)

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0635342
издадена од СВР — Тетово на име Узаир Риза
Узаир, с. Шипковица, Тетовско. (3511)

Лична карта рег. бр. 12378, серија бр. 0627028
издадена од СВР — Тетово на име Амет Ајрула
Кадрија, с. Требош, Тетово. (3512)

Лична карта рег. бр. 16005, серија бр. 0678193
издадена од СВР — Тетово на име Асим Јусуф
Даули, с. Раковец, Тетовско. (3513)

Лична карта рег. бр. 20335, серија бр. 0717495
издадена од СВР — Тетово на име Есат Целади-
нов Амза, с. Неготино, Тетовско. (3514)

Лична карта рег. бр. 14033, серија бр. 0675132
издадена од СВР — Тетово на име Ружди Рама-
дан Ибраими, с. Боговиње, Тетовско. (3515)

Лична карта рег. бр. 1174, серија бр. 0778379
на име Шукри Кадри Кадри, с. Камсџане, Те-
товско. (3516)

Лична карта рег. бр. 16193, серија бр. 0676705
издадена од СВР — Тетово на име Абаз Зибер
Баркари, с. Вејце, Тетовско. (3517)

Лична карта рег. бр. 2731, серија бр. 0075979 издадена од СВР — Битола на име Фанија (Васил) Ничева, ул. „М. Тито“ бр. 95 — Битола. (3518)

Лична карта рег. бр. 22331, серија бр. 0120341 издадена од СВР — Битола на име Трајко Мито Ивановски, ул. „Д. Влахов“ бр. 54 — Битола. (3519)

Лична карта рег. бр. 12932, серија бр. 0083234 издадена од СВР — Битола на име Емин Садуле Рашид, ул. „Трговска“ бр. 26 — Битола. (3520)

Лична карта рег. бр. 459, серија бр. 0180069 издадена од СВР — Прилеп на име Блаже Ангелов Мирчески, ул. „Тризла“ бр. 103/3 — Прилеп. (3521)

Лична карта рег. бр. 10119, серија бр. 0154786 издадена од СВР — Битола на име Атиџе Азис (Сефовска) Имероска, ул. „Г. Делчев“ бр. 110/Б — Охрид. (3522)

Лична карта рег. бр. 28038, серија бр. 0222236 на име Усније Куртиш Ислами, ул. „Махмуд Рифат“ бр. 2 — Охрид. (3523)

Лична карта рег. бр. 12580, серија бр. 0353330 издадена од СВР — Титов Велес на име Боровоје Николов Димовски, с. Ореше, Титоввелешко. (3524)

Лична карта рег. бр. 18757, серија бр. 0715335 издадена од СВР — Тетово на име Зулбеари Казим Нешат, Тетово. (3525)

Лична карта рег. бр. 494, серија бр. 0317591 издадена од СВР — Кочани на име Јован Момчилов Петров, с. Сушево, Струмица. (3526)

Лична карта рег. бр. 51325, серија бр. 0099229 издадена од СВР — Битола на име Милица Спасе Димева, ул. „Далматинска“ бр. 53 — Битола. (3527)

Лична карта рег. бр. 25885, серија бр. 0123337 издадена од СВР — Битола на име Томе Ристе Стојановски, ул. „Далматинска“ бр. 53 — Битола. (3528)

Лична карта рег. бр. 293, серија бр. 0140003 издадена од СВР — Дебар на име Ибраим Рифат Сулејмани, Дебар. (3529)

Лична карта рег. бр. 15351, серија бр. 0759833 издадена од СВР — Кичево на име Зелија Зекир Адамовска, с. Бачишта, Кичево. (3530)

Лична карта рег. бр. 13195, серија бр. 0753161 издадена од СВР — Кичево на име Цветан Милатина Кочоски, с. Вранештица, Кичево. (3531)

Лична карта рег. бр. 9603, серија бр. 0060356 издадена од СВР — Берово на име Ефтим Јованов Штрбеовски, с. Владимирово, Берово. (3532)

Лична карта рег. бр. 5435, серија бр. 0382045 издадена од СВР — Кочани на име Славе Ангелов Петров, с. Мојанци, Кочани. (3533)

Лична карта рег. бр. 15339, серија бр. 0292033 издадена од СВР — Кочани на име Лазо М. Данков, с. Мојанци, Кочани. (3534)

Лична карта рег. бр. 5280/III, серија бр. 0416736 издадена од СВР — Штип на име Блаже Д. Милев, с. Куково, Кочани. (3535)

Лична карта рег. бр. 26315, серија бр. 0124236 издадена од СВР — Битола на име Јосиф Михајлов Наумчевски, с. Метимер, Битола. (3536)

Лична карта рег. бр. 3611, серија бр. 0636121 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Векија Мите (Стојкова) Петковска, с. Длабочица, Кр. Паланка. (3537)

Лична карта рег. бр. 9777, серија бр. 0063487 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојанче Јаким Цоневски, Кр. Паланка. (3538)

Лична карта рег. бр. 5102, серија бр. 0730118 издадена од СВР — М. Брод на име Никодин Ристев Богески, с. Крушје, Кичево. (3539)

Лична карта рег. бр. 20191, серија бр. 0434590 издадена од СВР — Титов Велес на име Љубо Стојмен Спасиќ, ул. „Јован Алабан“ бр. 6 — Титов Велес. (3540)

Лична карта рег. бр. 17877, серија бр. 0679029 издадена од СВР — Тетово на име Аднан Беџета Ибраими, с. Цепчиште, Тетово. (3541)

Лична карта рег. бр. 21173, серија бр. 0163665 издадена од СВР — Битола на име Димитар Властоја Грујовски, ул. „Беличица“ зграда III/III — Тетово. (3542)

Лична карта рег. бр. 28520, серија бр. 0686367 издадена од СВР — Тетово на име Боге Заков Тофиловски, с. Д. Палчиште, Тетовско. (3543)

Лична карта рег. бр. 33183, серија бр. 0104174 издадена од СВР — Битола на име Драгољуб Вангел Бујукоски, ул. „Охрид“ бр. 41 — Битола. (3544)

Лична карта рег. бр. 18560, серија бр. 0031485 издадена од СВР — Битола на име Загорка Борис Кокорева, ул. „Никола Тесла“ бр. 87 — Битола. (3545)

Лична карта рег. бр. 19155, серија бр. 0161077 издадена од СВР — Прилеп на име Добре Ссфраниев Димевски, с. Бело Поле, Прилеп. (3546)

Лична карта рег. бр. 11956, серија бр. 0234958 издадена од СВР — Охрид на име Елмас Адем Виджос, ул. „М. Нестор“ бр. 46 — Охрид. (3547)

Лична карта рег. бр. 6126, серија бр. 0214895 издадена од СВР — Охрид на име Љубица Г. Ристеска, ул. „И. Чауле“ бр. 33 — Охрид. (3548)

Лична карта рег. бр. 13323, серија бр. 0504182 издадена од СВР — Кавадарци на име Диме Евчез Манев, с. Праведник, Кавадарци. (3549)

Лична карта рег. бр. 1295, серија бр. 0000034 издадена од СВР — Кавадарци на име Ангел Ристов Атанасов, с. Марена, Кавадарци. (3550)

Лична карта рег. бр. 1653, серија бр. 0778779 издадена од СВР — Тетово на име Петко Петре Блажевски, с. Јегуновце, Тетовско. (3551)

Лична карта рег. бр. 633, серија бр. 0301930 издадена од СВР — Штип на име Тодор Славев Стојановски, с. Чардаклија, Штип. (3552)

Лична карта рег. бр. 133, серија бр. 0317693 на име Спасо Ангелов Митевски, с. Добрево, Кочани. (3553)

Лична карта рег. бр. 1199, серија бр. 0453709 издадена од СВР — Струмица на име Магда Ангел Аљокова, ул. „Прилепска“ бр. 4 — Струмица. (3554)

Лична карта рег. бр. 15118, серија бр. 0421642 издадена од СВР — Струмица на име Живко Владимир Партинов, ул. „Дрвар“ бр. 12 — Струмица. (3555)

Лична карта рег. бр. 9505, серија бр. 0118049 издадена од СВР — Битола на име Јове Трајанов Малоковски, с. Крклино, Битолско. (3559)

Лична карта рег. бр. 1193, серија бр. 0135719 на име Добрица Богданова (Ристовска) Магловска, с. Ново Змирнево, Битолско. (3560)

Лична карта рег. бр. 4452, серија бр. 072943 издадена од СВР — Македонски Брод на име Велимир Новески, с. Горно Богущје, Кичево. (3561)

Лична карта рег. бр. 1579, серија бр. 0066316 издадена од СВР — Гевгелија на име Иван Костадинов Попов, с. Гавато, Гевгелија. (3562)

Лична карта рег. бр. 1544, серија бр. 0661937 издадена од СВР — Тетово на име Рауф Шефиг Етеми, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 72 — Тетово. (3563)

Лична карта рег. бр. 39985, серија бр. 0695235 издадена од СВР — Тетово на име Мемет Исман Бафтијари, ул. „Ново Село“ бр. 78 — Тетово. (3564)

Лична карта рег. бр. 27932, серија бр. 0768642 издадена од СВР — Тетово на име Љубе Томев Угриновски, ул. „29 ноември“ бр. 13 — Гостивар. (3565)

Лична карта рег. бр. 247, серија бр. 0324512 издадена од СВР — Куманово на име Севда Поповска, ул. „Дим. Влахов“ бр. 20 — Куманово. (3566)

Лична карта рег. бр. 28681, серија бр. 0222879 издадена од СВР — Охрид на име Стојмир Танев Таневски, с. Злести, Охрид. (3567)

Лична карта рег. бр. 5260, серија бр. 0477780 издадена од СВР — Струмица на име Еленка Спасо (Бонева) Кицева, с. Моноспитово, — Струмица. (3568)

Лична карта рег. бр. 8623/III, серија бр. 0298096 издадена од СВР — Струмица на име Даница Алеска Илошева, ул. „Дрвар“ бр. 17 — Струмица. (3569)

Лична карта рег. бр. 1121, серија бр. 0152231 на име Александар Петре Марковски, с. Бистрица, Битолско. (3570)

Лична карта рег. бр. 19499, серија бр. 0050035 издадена од СВР — Охрид на име Љубомир Јованов Влачески, с. Пенштани, Охридско. (3571)

Лична карта рег. бр. 18209, серија бр. 0336627 издадена од СВР — Титов Велес на име Цанде Ефтимов Петровски, с. Попадија, Титоввелешко. (3572)

Лична карта рег. бр. 4325, серија бр. 0432840 издадена од СВР — Гевгелија на име Донка Ристова (Матеничкова) Нумова, Валаново, Гевгелија. (3573)

Лична карта рег. бр. 4349, серија бр. 0667263 издадена од СВР — Тетово на име Аливеби Шерифа Азири, с. Горно Седларце — Тетовско. (3574)

Лична карта рег. бр. 498742, серија бр. 4400172 издадена од СВР — Белград на име Феим Саит Јонузи, с. Чајле, Гостивар. (3575)

Лична карта рег. бр. 8341, серија бр. 0296457 издадена од СВР — Штип на име Александар Атанасов Камчев, с. Скоруша, Радовиш. (3576)

Лична карта рег. бр. 3648, серија бр. 0184158 издадена од СВР — Прилеп на име Урош Веле Котевски, ул. „Б. Талев“ бр. 19 — Битола. (3577)

Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 0203929 издадена од СВР — Охрид на име Спиро Горе Куртелов, ул. „Стив Наумов“ бр. 3 — Охрид. (357)

Лична карта рег. бр. 18677, серија бр. 0216377 издадена од СВР — Охрид на име Факрије Адем Дошол, кеј „М. Тито“ бр. 93 — Охрид. (3580)

Лична карта рег. бр. 16257, серија бр. 0129958 издадена од СВР — Дебар на име Неделко Иван Ристевски, с. Гари, Дебар. (3581)

Лична карта рег. бр. 22757, серија бр. 0218207 издадена од СВР — Охрид на име Спасе Барановски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 105 — Ресен. (3582)

Лична карта рег. бр. 981, серија бр. 0367092 издадена од СВР — Неготино на име Петар Петров Ристов, с. Корешница, Кавадарци. (3583)

Лична карта рег. бр. 6034, серија бр. 077674 издадена од СВР — Тетово на име Шабан Рустем Елмази, ул. „Ново Село“ бр. 95 — Тетово. (3584)

Лична карта рег. бр. 21436, серија бр. 0216886 издадена од СВР — Охрид на име Јованче Крстев Силјановски, с. Саракино, Тетовско. (3585)

Лична карта рег. бр. 25064, серија бр. 0721874 издадена од СВР — Тетово на име Крсто Нофитов Стојановски, с. Волковија, Тетовско. (3586)

Лична карта рег. бр. 4833, издадена од СВР — Вировитица на име Хамзи Целадин Ризвановиќ, с. Неготино, Тетовско. (3587)

Лична карта рег. бр. 29660, серија бр. 0095571 издадена од СВР — Битола на име Марија Стефанова Спасева, Берово. (3588)

Лична карта рег. бр. 4704, серија бр. 0142434 издадена од СВР — Прилеп на име Димитрија Јовановски, ул. „Илија Игески“ бр. 43 — Прилеп. (3589)

Лична карта рег. бр. 3025, серија бр. 0985415 издадена од СВР — Брчко на име Салих Мустафа Муџик, с. Општино, Титоввелешко. (3590)

Лична карта рег. бр. 16914, серија бр. 0355432 издадена од СВР — Титов Велес на име Бејсим Асазов Амитов, с. Горно Јаболчиште, Титоввелешко. (3591)

Лична карта рег. бр. 38754, серија бр. 0694017 издадена од СВР — Тетово на име Сефедин Казим Шакири, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 297 — Тетово. (3592)

Лична карта рег. бр. 82764, серија бр. 0051398 издадена од СВР — Скопје на име Смиљко Костов Војиновски, с. Милетино, Тетовско. (3593)

Лична карта рег. бр. 605, серија бр. 0314115 издадена од СВР — Кочани на име Малин Лазаров Каранфилов, ул. „29 ноември“ бр. 4 — Кочани. (3594)

Лична карта рег. бр. 286, серија бр. 0316796 на име Реџеп Јусуфов Мустафов, с. Градошорци, Струмица. (3595)

Лична карта рег. бр. 14310, серија бр. 0421494 издадена од СВР — Струмица на име Есма Изирова Демирова, с. Градошорци, Струмица. (3596)

Лична карта рег. бр. 6529, серија бр. 0459283 издадена од СВР — Струмица на име Тефик Мустафов Расимов, Струмица. (3597)

Лична карта рег. бр. 21127, серија бр. 0537447 издадена од СВР — Куманово на име Џемшит Сулиманов Сулис, с. Гошинце, Кумановско. (3598)

Лична карта рег. бр. 3017, серија бр. 0147566 издадена од СВР — Прилеп на име Тодор Томе Јосески, ул. „Мирче Ацев“ бр. 60 — Прилеп. (3599)

Лична карта рег. бр. 1357, серија бр. 0166367 издадена од СВР — Прилеп на име Сотир Ристе Најдоски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 172 — Прилеп. (3600)

Лична карта рег. бр. 9746, серија бр. 0155123 издадена од СВР — Прилеп на име Александар Томески Петрески, ул. „11 октомври“ бр. 159 — Прилеп. (3601)

Лична карта рег. бр. 14963, серија бр. 0554865 издадена од СВР — Куманово на име Исмаил Неби Фетали, с. Ваксинце, Кумановско. (3602)

Лична карта рег. бр. 3300, серија бр. 01340407 издадена од СВР — Битола на име Бранко Крсте Јончевски, ул. „Охридска“ бр. 191 — Битола. (3603)

Лична карта рег. бр. 10671, серија бр. 0154303 издадена од СВР — Битола на име Стојан Крсте Атанасовски, ул. „Дебар“ бр. 38 — Битола. (3604)

Лична карта рег. бр. 6962, серија бр. 0347472 издадена од СВР — Титов Велес на име Атанас Ѓорѓиев Маневски, с. Ветерско, Титоввелешко. (3607)

Лична карта рег. бр. 13834, серија бр. 0503984 издадена од СВР — Кавадарци на име Левко Димов Атанасов, с. Сирково, Титоввелешко. (3608)

Лична карта рег. бр. 2393, серија бр. 0430903 издадена од СВР — Гевгелија на име Јордан Ристо Димов, с. Пирава, Гевгелија. (3609)

Лична карта рег. бр. 12330, серија бр. 0502489 издадена од СВР — Кавадарци на име Јорданка Димче (Игнова) Стојанова, с. Дреново, Кавадарци. (3610)

Лична карта рег. бр. 785, серија бр. 0274890 на име Сатки Икмет Изаири, с. Д. Палчиште, Тетовско. (3611)

Лична карта рег. бр. 1083, серија бр. 0166093 издадена од СВР — Прилеп на име Кирил Аспарух Тавчиоски, ул. „И. Василевски“ бр. 2 — Прилеп. (3612)

Лична карта рег. бр. 22190, серија бр. 0134219 издадена од СВР — Струга на име Сава Наум (Прентоска) Шулеска, с. Мислешево, Струга. (3613)

Лична карта рег. бр. 681, серија бр. 0143391 издадена од СВР — Струга на име Иван Наум Којшоски, с. Јабланица, Струга. (3614)

Лична карта рег. бр. 3343, серија бр. 0147306 издадена од СВР — Прилеп на име Јелица Стојан (Цветковиќ) Хаци Спировска, ул. „М. Ацев“ бр. 2 — Прилеп. (3615)

Лична карта рег. бр. 2930, серија бр. 0210203 издадена од СВР — Охрид на име Кевни Зекирија Сали, ул. „Даме Груев“ бр. 181 — Охрид. (3616)

Лична карта рег. бр. 420, серија бр. 0274030 на име Ајет Сали Салији, с. Дебреше, Тетовско. (3617)

Лична карта рег. бр. 632, серија бр. 0314142 издадена од СВР — Кочани на име Никола Мијалов Гицов, ул. „К. Маркс“ бр. 4 — Кочани. (3618)

Лична карта рег. бр. 12019, серија бр. 0708524 издадена од СВР — Гостивар на име Гани Азиз Махмути, с. Добридол, Гостивар. (3644)

Лична карта рег. бр. 17214, серија бр. 0713824 издадена од СВР — Гостивар на име Осман Селим Османи, с. Горна Бањица, Гостивар. (3645)

Лична карта рег. бр. 573, серија бр. 0774583 издадена од СВР — Гостивар на име Ибраим Зеунун Муслии с. Врањовце, Гостивар. (3646)

Лична карта рег. бр. 27128, серија бр. 0723938 издадена од СВР — Гостивар на име Кашиф Рушан Муареми, с. Балиндол, Тетовско. (3647)

Лична карта рег. бр. 3011, серија бр. 0424325 издадена од СВР — Штип на име Симеон Димитров Пачемски, с. Владимирово, Берово. (3648)

Лична карта рег. бр. 226, серија бр. 4169326 издадена од СВР — Гилане на име Акија Мисим Азири, Скопје. (3344)

Лична карта рег. бр. 58809, серија бр. 0045414 издадена од СВР — Скопје на име Таир Весел Амет, Скопје. (3345)

Лична карта рег. бр. 59949, серија бр. 0047181 издадена од СВР — Скопје на име Мамудије Алил Амза, Скопје. (3346)

Лична карта рег. бр. 10501, серија бр. 0006410 издадена од СВР — Скопје на име Борис Велко Атанасовски, Скопје. (3347)

Лична карта рег. бр. 80269, серија бр. 0052843 издадена од СВР — Скопје на име Благуна Димче Блажевска, Скопје. (3348)

Лична карта рег. бр. 56817, серија бр. 0042014 издадена од СВР — Скопје на име Алије Селим Бајрам, Скопје. (3349)

Лична карта рег. бр. 232, серија бр. 0004793 издадена од СВР — Скопје на име Селами Азем Бекири, Скопје. (3350)

Лична карта рег. бр. 8417, серија бр. 0004128 издадена од СВР — Скопје на име Мусо Рифат Ибраимовски, Скопје. (3351)

Лична карта рег. бр. 102607, серија бр. 0259690 издадена од СВР — Скопје на име Александар Раденко Иванов, Скопје. (3352)

Лична карта рег. бр. 21737, серија бр. 0597833 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Трајко Јовановски, Скопје. (3353)

Лична карта рег. бр. 45551, серија бр. 0605130 издадена од СВР — Скопје на име Драган Величко Костовски, Скопје. (3354)

Лична карта рег. бр. 22414, серија бр. 0538238 издадена од СВР — Куманово на име Русе Спасо Крстевски, Скопје. (3355)

Лична карта рег. бр. 96310, серија бр. 0608304 издадена од СВР — Скопје на име Арсен Санде Кајстарав, Скопје. (3356)

Лична карта рег. бр. 21462, серија бр. 0049497 издадена од СВР — Скопје на име Душан Крсте Крстиќ, Скопје. (3357)

Лична карта рег. бр. 58903, серија бр. 0045594 издадена од СВР — Скопје на име Ира Раим Мемет, Скопје. (3358)

Лична карта рег. бр. 104085, серија бр. 0252613 издадена од СВР — Скопје на име Реџеп Шаин Мемедов, Скопје. (3359)

Лична карта рег. бр. 86043, серија бр. 0061452 издадена од СВР — Скопје на име Мухарем Раман Рамадани, Скопје. (3360)

Лична карта рег. бр. 129006, серија бр. 0510221 издадена од СВР — Скопје на име Рефик Љатиџ Реџеп, Скопје. (3361)

Лична карта рег. бр. 69389, серија бр. 0619773 издадена од СВР — Скопје на име Добрила Радомир Ранковиќ, Скопје. (3362)

Лична карта рег. бр. 231, серија бр. 0034737 издадена од СВР — Скопје на име Сефедин Исен Скепи, Скопје. (3363)

Лична карта рег. бр. 52729, серија бр. 0037061 издадена од СВР — Скопје на име Христо Спиро Спировски, Скопје. (3364)

Лична карта рег. бр. 56464, серија бр. 0044045 издадена од СВР — Скопје на име Борис Илиев Трајковски, Скопје. (3365)

Лична карта рег. бр. 6032, серија бр. 0581763 издадена од СВР — Скопје на име Мито Стефан Трајковски, Скопје. (3366)

Лична карта рег. бр. 94010, серија бр. 0323276 издадена од СВР — Скопје на име Мандије Селим Џемаил, Скопје. (3367)

Лична карта рег. бр. 1093, серија бр. 1115519 издадена од СВР — Скопје на име Шефика Адема Шехиќ, Скопје. (3368)

Лична карта рег. бр. 5602, серија бр. 0582226 издадена од СВР — Скопје на име Амза Касам Адемовски, Скопје. (3447)

Лична карта рег. бр. 63510, серија бр. 0470039 издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓи Томо Бековски, Скопје. (3448)

Лична карта рег. бр. 45119, серија бр. 0630620 издадена од СВР — Скопје на име Драгослава Трајко Божиновиќ, Скопје. (3449)

Лична карта рег. бр. 100691, серија бр. 0628234 издадена од СВР — Скопје на име Милутин Бранко Булатовиќ, Скопје. (3450)

Лична карта рег. бр. 89709, серија бр. 0603831 издадена од СВР — Скопје на име Ристо Петар Вангелов, Скопје. (3451)

Лична карта рег. бр. 72221, серија бр. 0611340 издадена од СВР — Скопје на име Тихомир Апостолов Ѓорѓиев, Скопје. (3452)

Лична карта рег. бр. 39640, серија бр. 0097420 издадена од СВР — Скопје на име Томислав Бранко Димитровски, Скопје. (3453)

Лична карта рег. бр. 1806, серија бр. 0580788 издадена од СВР — Скопје на име Исен Сабедин Исеиноски, Скопје. (3454)

Лична карта рег. бр. 49500, серија бр. 0628430 издадена од СВР — Скопје на име Ибраим Бесим Ибиш, Скопје. (3455)

Лична карта рег. бр. 14296, серија бр. 0590906 издадена од СВР — Скопје на име Раман Зекир Исмаиловски, Скопје. (3456)

Лична карта рег. бр. 114251, серија бр. 0203910 издадена од СВР — Скопје на име Хирмет Адем Ибраими, Скопје. (3457)

Лична карта рег. бр. 2193, серија бр. 0613931 издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Бајрам Исеиноски, Скопје. (3458)

Лична карта рег. бр. 37651, серија бр. 0608737 издадена од СВР — Скопје на име Крсто Трајан Ѓрстевски, Скопје. (3459)

Лична карта рег. бр. 126589, серија бр. 0521686 издадена од СВР — Скопје на име Благона Стојан Крстевска, Скопје. (3460)

Лична карта рег. бр. 10716, серија бр. 0012103 издадена од СВР — Скопје на име Кирил Илија Миленков, Скопје. (3461)

Лична карта рег. бр. 7112, серија бр. 0006464 издадена од СВР — Скопје на име Миле Трајче Мицков, Скопје. (3462)

Лична карта рег. бр. 62343, серија бр. 0253836 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Никола Никанчевски, Скопје. (3463)

Лична карта рег. бр. 2967, серија бр. 017293 издадена од СВР — Скопје на име Цана Вангел Николова, Скопје. (3464)

Лична карта рег. бр. 6417, серија бр. 0796945 издадена од СВР — Скопје на име Милутин Стојан Ракиќ, Скопје. (3465)

Лична карта рег. бр. 90520, серија бр. 0624603 издадена од СВР — Скопје на име Весел Абдула Сали, Скопје. (3466)

Лична карта рег. бр. 21778, серија бр. 0597898 издадена од СВР — Скопје на име Александар Љубе Тенковиќ, Скопје. (3467)

Лична карта рег. бр. 441, серија бр. 0300281 издадена од СВР — Скопје на име Јожеф Топлер, Скопје. (3468)

Лична карта рег. бр. 29533, серија бр. 0095449 издадена од СВР — Скопје на име Вера Зоран Јанкулова, Скопје. (3469)

Лична карта рег. бр. 57823, серија бр. 0470390 издадена од СВР — Скопје на име Лепосава Бош-ка Џвекова, Скопје. (3470)

Лична карта рег. бр. 96632, серија бр. 0632042 издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Халид Џафери, Скопје. (3471)

Лична карта рег. бр. 111747, серија бр. 0520890 издадена од СВР — Скопје на име Расим Арслан Демири, Скопје. (3472)

Лична карта рег. бр. 27250, серија бр. 0021545 издадена од СВР — Скопје на име Стојан Тодор Јаневски, Скопје. (3473)

Лична карта рег. бр. 79381, серија бр. 0052831 издадена од СВР — Скопје на име Тодор Томе Костиќ, Скопје. (3474)

Лична карта рег. бр. 96092, серија бр. 0259365 издадена од СВР — Скопје на име Мирали Шаип Казимов, Скопје. (3475)

Лична карта рег. бр. 130312, серија бр. 0484788 издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓи Васил Крушков, Скопје. (3476)

Лична карта рег. бр. 133626, серија бр. 0435138 издадена од СВР — Скопје на име Станко Симо Ливрински, Скопје. (3477)

Лична карта рег. бр. 16538, серија бр. 0485556 издадена од СВР — Скопје на име Славко Трајче Митковски, Скопје. (3478)

Лична карта рег. бр. 111454, серија бр. 0469717 издадена од СВР — Скопје на име Илија Ангел Миновски, Скопје. (3479)

Лична карта рег. бр. 9533, серија бр. 0003733 издадена од СБР — Скопје на име Спасија Илија Нешковска, Скопје. (3480)

Лична карта рег. бр. 19, серија бр. 015351 издадена од СБР — Скопје на име Таки Стасо Нелев, Скопје. (3431)

Лична карта рег. бр. 20324, серија бр. 0596745 издадена од СБР — Скопје на име Шалија Ајрула Пајазити, Скопје. (3482)

Лична карта рег. бр. 3251, серија бр. 0536361 издадена од СБР — Гилане на име Брахим Махмут Прекопуца, Скопје. (3433)

Лична карта рег. бр. 41714, серија бр. 0659065 издадена од СБР — Скопје на име Зумрија Насуф Ракип, Скопје. (3434)

Лична карта рег. бр. 10314, серија бр. 0011633 издадена од СБР — Скопје на име Јорданка Ристе Ристовска, Скопје. (3485)

Лична карта рег. бр. 16263, серија бр. 0502788 издадена од СБР — Скопје на име Сулејман Халит Сакипи, Скопје. (3436)

Лична карта рег. бр. 23603, серија бр. 229933 издадена од СБР — Иванград на име Таип Авдије Скендеровиќ, Скопје. (3487)

Лична карта рег. бр. 7392, серија бр. 0256775 издадена од СБР — Штип на име Стојан Саидев Спасовски, Скопје. (3483)

Лична карта рег. бр. 58635, серија бр. 0044623 издадена од СБР — Скопје на име Ајша Мустафа Садик, Скопје. (3439)

Лична карта рег. бр. 623, серија бр. 0301940 издадена од СБР — Штип на име Симеон Ворис Спиров, Скопје. (3490)

Лична карта рег. бр. 5234, серија бр. 0530966 издадена од СБР — Скопје на име Тоде Митре Смилевски, Скопје. (3491)

Лична карта рег. бр. 56923, серија бр. 0042450 издадена од СБР — Скопје на име Зејнет Цавид Селим, Скопје. (3492)

Лична карта рег. бр. 125768, серија бр. 0257568 издадена од СБР — Скопје на име Стефан Јелен Таневски, Скопје. (3493)

Лична карта рег. бр. 69975, серија бр. 0302131 издадена од СБР — Скопје на име Усеин Ферат Тахир, Скопје. (3494)

Лична карта рег. бр. 5598, серија бр. 0253145 издадена од СБР — Скопје на име Алит Баирам Фејзула, Скопје. (3495)

Лична карта рег. бр. 11796, серија бр. 0537803 издадена од СБР — Скопје на име Асит Салит Ферати, Скопје. (3496)

Лична карта рег. бр. 106790, серија бр. 0472250 издадена од СБР — Скопје на име Живко Драгиќ Алемпијевиќ, Скопје. (3619)

Лична карта рег. бр. 29823, серија бр. 0026018 издадена од СБР — Скопје на име Томе Трајков Ангеловски, Скопје. (3320)

Лична карта рег. бр. 23357, серија бр. 0063076 издадена од СБР — Скопје на име Предраг Трипун Блажевски, Скопје. (3321)

Лична карта рег. бр. 73029, серија бр. 0201038 издадена од СБР — Скопје на име Божидар Стојан Гашевски, Скопје. (3622)

Лична карта рег. бр. 22000, серија бр. 0065959 издадена од СБР — Скопје на име Александар Томо Ѓорѓиевски, Скопје. (3623)

Лична карта рег. бр. 930, серија бр. 24226 издадена од СБР — Рожај на име Зајриз Ахмет Даутовиќ, Скопје. (3624)

Лична карта рег. бр. 92, серија бр. 3573502 издадена од СБР — Панчево на име Шакир Илијаз Дармановиќ, Скопје. (3625)

Лична карта рег. бр. 505, серија бр. 0360251 издадена од СБР — Титов Велес на име Маргарита Јордан Димитрова, Скопје. (3626)

Лична карта рег. бр. 00833, серија бр. 0627413 издадена од СБР — Скопје на име Љубомир Здравко Димовски, Скопје. (3627)

Лична карта рег. бр. 5180, серија бр. 0317538 издадена од СБР — Скопје на име Камил Халиљ Исмаил, Скопје. (3628)

Лична карта рег. бр. 16384, серија бр. 0592904 издадена од СБР — Скопје на име Шемзи Исеиновски, Скопје. (3629)

Лична карта рег. бр. 57734, серија бр. 0043333 издадена од СБР — Скопје на име Трајко Лазар Ивановски, Скопје. (3630)

Лична карта рег. бр. 29713, серија бр. 0651124 издадена од СБР — Скопје на име Стефан Лазар Јовановски, Скопје. (3631)

Лична карта рег. бр. 137780, серија бр. 0521887 издадена од СБР — Скопје на име Благуња Бусе Коловска, Скопје. (3632)

Лична карта рег. бр. 8906, серија бр. 0581016 издадена од СБР — Приштина на име Емин Алил Конџели, Скопје. (3633)

Лична карта рег. бр. 118317, серија бр. 0520300 издадена од СБР — Скопје на име Љубе Анче Мицевски, Скопје. (3634)

Лична карта рег. бр. 22626, серија бр. 0598746 издадена од СБР — Скопје на име Екрем Асан Мустафовски, Скопје. (3635)

Лична карта рег. бр. 1197, серија бр. 0539407 издадена од СБР — Гилане на име Осман Исмаил Осман, Скопје. (3636)

Лична карта рег. бр. 114642, серија бр. 0257109 издадена од СБР — Скопје на име Славе Софре Перчиски, Скопје. (3637)

Лична карта рег. бр. 28345, серија бр. 0517035 издадена од СБР — Скопје на име Цветан Дамјан Павлов, Скопје. (3638)

Лична карта рег. бр. 37136, серија бр. 0031245 издадена од СБР — Скопје на име Лазар Димко Пандовски, Скопје. (3639)

Лична карта рег. бр. 11303, серија бр. 0008310 издадена од СБР — Скопје на име Иван Владимир Радевски, Скопје. (3640)

Лична карта рег. бр. 125712, серија бр. 0520392 издадена од СБР — Скопје на име Михајло Аксентије Стојановски, Скопје. (3641)

Лична карта рег. бр. 3006, серија бр. 0783242 издадена од СБР — Скопје на име Никола Никола Тошевски, Скопје. (3642)

Лична карта рег. бр. 6631, серија бр. 0295305 издадена од СБР — Кочани на име Загорка Саздо Цонева, Скопје. (3643)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1963 ГОД.

Претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1963 година изнесува 1.800 динари за еден примерок.

Претплатата се прима однапред за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ“ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје или со чековна уплатница што е приложена кон бројот 36/62.

Им се обрнува внимание на претплатниците дека при уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната или вирманската уплатница да ги напишат следните податоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и надлежна пошта), број на примероци, старите претплатници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман весникот во 1962 година.

Претплатата за 1963 година може да се обнови до 31 декември о. г.

Бидејќи извесен број претплатници од 1962 год. уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновременно да ја внесат и должбата претплата од 1962 година.

СОДРЖИНА

Страна	Страна
194. Уредба за заводите за цени во Народна Република Македонија — — — — — 517	203. Правилник за изменување на Правилникот за полагањето на завршниот испит во учителските школи — — — — — 523
195. Уредба за продолжување со работа на Фолклорниот институт како научна установа — — — — — 519	204. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за полагањето на завршниот испит во техничките и другите стручни училишта за стопанството и јавните служби — — — — — 524
196. Одлука за овластување Секретаријатот за труд на Извршниот совет да решава по спорови помеѓу народните одбори на општините настанати при образување на комунална заедница — — — — — 520	205. Правилник за именување и дополнување на Правилникот за полагање на завршниот испит во училиштата за квалификувани и висококвалификувани работници — — — — — 525
197. Одлука за овластување највисоките органи на управување во просветни установи да ги утврдуваат положајните плати на службениците во тие установи — — — — — 520	206. Правилник за оценување и напредувањето на учениците во специјалните училишта — — — — — 526
198. Одлука за определување просветни установи чии акти за плаќање на хонорарната и прекувремената работа подлежат на потврда — — — — — 521	207. Правилник за пофалбите, наградите и дисциплинските мерки и за начинот на нивното применување во специјалните училишта — — — — — 527
199. Решение за изменување составот на Комисијата за претставки и поплаки на Извршниот совет — — — — — 521	208. Упатство за начинот на кој соодветните верифицирани установи за стручно образование ќе организираат полагање на испити за здобивање со степени на стручно образование на работниците што се оспособени со практична работа во стопански организации — — — — — 527
200. Решение за разрешување на досегашните членови и за именување на нови членови на Советот на Радио-телевизија Скопје — — — — — 521	
201. Решение за назначување директор на Републичкиот завод за цени — — — — — 522	
202. Правилник за изменување на Правилникот за полагање на завршниот испит во гимназијата — — — — — 522	